

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 279

30 декември 2019, понеделник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4510. Решение за престанок на должнос- та извршител.....	3	4514. Правилник за начинот на ослобо- дување од плаќање на данокот на моторни возила, формата и содржи- ната на потврдата за ослободување од плаќање данок на моторни вози- ла и на барањето за ослободување од данок на моторни возила и пот- ребната документација.....	9
4511. Правилник за формата и содржи- ната на податоците кои се однесу- ваат на плаќањата преку органот на државната управа кој е надлежен за трезорско работење како и начинот на нивно објавување.....	3	4515. Правилник за формата и содржи- ната на барањето за враќање на да- нок на извезени моторни возила.....	12
4512. Правилник за содржината, начи- нот на пополнување и поднесување на пријавата за плаќање на данокот за моторни возила.....	3	4516. Правилник за формата и содржи- ната на барањето за враќање на платениот данок на моторни возила во посебни случаи.....	15
4513. Правилник за начинот на ослобо- дување од данокот или враќање на платениот данок на моторни во- зила, содржината на барањето за враќање на платениот данок на мо- торни возила за дипломатски и кон- зуларни претставништва и за меѓу- народни организации и потребната документација.....	6	4517. Правилник за содржината на ре- гистарот на производители и тргов- ци со моторни возила, формата и содржината на пријавата за упис во регистарот и потребната докумен- тација	18

Стр.	Стр.
4518. Правилник за формата и содржината на месечниот извештај.....	20
4519. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на потврда за платени увозни давачки за оцаринето моторно возило и формата и содржината на потврдата за платени увозни давачки за оцаринето моторно возило и потребната документација.....	22
4520. Правилник за движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување.....	25
4521. Правилник за начинот на оданочување со акциза на енергенти и електрична енергија.....	60
4522. Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност.....	72
4523. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација..	75
4524. Програма за финансирање на програмските активности на Националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република Северна Македонија од приходите од игри на среќа и од забавни игри во 2020 година.....	79
4525. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт...	83
4526. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифи за вршење на дејноста пренос на природен гас за 2020 година од регулираниот период 2017-2021 година на АД ГА-МА Скопје.....	84
4527. Одлука за одобрување на регулиран приход и тарифа за вршење на дејноста дистрибуција на природен гас за 2020 година од регулираниот период 2017-2021 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ) Скопје.....	84
4528. Одлука за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас за 2020 година од регулираниот период 2017-2021 година на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „КУМАНОВО-ГАС“ - Куманово.....	85
4529. Одлука за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас за 2020 година од регулираниот период 2017-2021 година на Јавното претпријатие за енергетски дејности „СТРУМИЦА ГАС“ - Струмица.....	85
4530. Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија.....	86
4531. Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи.....	86
4532. Одлука за одобрување на работењето на Управниот одбор на АД МЕПСО во државна сопственост Скопје.....	87
4533. Одлука за одобрување на работењето на Надзорниот одбор на АД МЕПСО во државна сопственост Скопје.....	87
Огласен дел	1-104

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

4510.

Врз основа на член 71 став (1) точка б) и став (2) од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/16, 142/16 и 233/18), Министерството за правда донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА ДОЛЖНОСТА ИЗВРШИТЕЛ

На извршителот БЛАГОЈ ПАНОВ од Кавадарци, именуван за подрачјето на Основниот суд во Кочани, Основниот суд во Виница, Основниот суд во Берово и Основниот суд во Делчево, му ПРЕСТАНУВА должност извршител поради навршување на 64 години возраст согласно закон.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Со Решение на Министерот за правда бр.09-5337/1 од 16.12.2009 година лицето Благој Панов е именуван за извршител на подрачјето на Основниот суд во Кочани, Основниот суд во Виница, Основниот суд во Берово и Основниот суд во Делчево.

Извршителот Благој Панов, роден на ден 05.10.1955 година, наврши 64 години возраст, со што ги исполнува законските услови за престанок на должност извршител.

Согласно наведеното, а врз основа на член 71 став (1) точка б) и став (2) од Законот за извршување, Министерството за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Бр. 09-4573/2
5 октомври 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Рената Дескоска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

4511.

Врз основа на член 7 став (2) од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПЛАЌАЊАТА ПРЕКУ ОРГАНОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА КОЈ Е НАДЛЕЖЕН ЗА ТРЕЗОРСКО РАБОТЕЊЕ КАКО И НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЈАВУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на податоците кои се однесуваат на плаќањата преку органот на државната управа кој е надлежен за трезорско работење, како и начинот на нивно објавување на веб страницата на Министерството за финансии.

Член 2

Податоците од член 1 на овој правилник се објавуваат во електронска форма на веб страницата на Министерството за финансии - „Отворени финансии“ и се ажурираат најмалку еднаш месечно.

Член 3

Веб страницата на Министерството за финансии - „Отворени финансии“ ги содржи следните податоци:

- назив и сметка на налогодавач (буџетски корисник),
- назив и сметка на примач (само име и презиме кај физички лица),
- расходно konto и назив,
- приходно konto и назив (само кај буџетски корисник),
- програма и назив на налогодавач,
- програма и назив на примач (само кај буџетски корисник),
- износ во денари на трансакција,
- единствен даночен број на налогодавач,
- единствен даночен број на примач (само за правни лица),
- датум на прием на налог,
- датум на валута,
- тип на образец,
- потсметка на налогодавач,
- потсметка на примач (само кај буџетски корисници).

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-12335/1
27 декември 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Нина Ангеловска, с.р.

4512.

Врз основа на член 13 став (9) од Законот за данок на моторни возила („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 261/19) министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината, начинот на пополнување и поднесување на пријавата за плаќање на данокот за моторни возила.

Член 2

(1) Пријавата за плаќање на данокот на моторни возила се пополнува и се поднесува на хартија во бела боја во А-4 формат.

(2) Содржината на пријавата од став (1) на овој член е дадена во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 20-12336/1
30 декември 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Нина Ангеловска, с.р.

[illegible]

Број на логична (логорумна) подносителност или царскиот правен

1. ОБВРЗНИК ЗА ПЛАЌАЊЕ адреса / седиште / контакт податоци

Име и Презиме / Назив			Град	
ЕДБ / ЕМБГ			Поштенски број	
Улица и број			Општина	
Име и презиме на подносителот на Пријавата ПД-МВ _____ Датум _____ Потпис _____			контакт	моб.тел
				е-маил:

☐ увоз на моторно возило од стране на трговец со моторни возила

☐ Сообразнајна дозвола	☐ Потврда за сообразност
☐ Фра или документ за купопродажба	☐ Сопственост за регистрација
☐ ССС сертификат (Certificate of conformity)	☐ Уводна декларација
☐ Потврда од производителот	☐ Други докази и документи

4. Напомена

[illegible]

2	Марка		11	Број на поминати километри (км)		
3	Модел		12	Меѓусовинско растојание (мм)		
4	Тип		13	Број на мотор		
5	Година на производство		14	Категорија на возилото		
6	Прва регистрација		15	Тежина празно (кг)	17 Места за седење	
7	Зафатнина на моторот (cm³)		16	Носивост (кг)	18 Број на врати	
8	Силина на мотор (kW)		19	Вид на погонско гориво	19.1 бензин ☐	19.4 ТНГ ☐
9	CO ₂ емисија комбинирана (гр./км)				19.2 дизел ☐	19.5 ПГП ☐
10	Ниво на емисија на издувни гасови				19.3 хибрид ☐	19.6 друго ☐

Табела 1 – Моторни возила со лична употреба од започнат датум на моторни возила (ЗДМВ)					
1	☐	Патнички автомобили од тарифните ознаки од Номенклатурата на Царинската тарифа: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 и 8703 90 (член 6 став (1) точка 1) од ЗДМВ)	4а	☐	"Pick-up" возила со двојна кабина од тарифен број 8703 - патнички возила (член 6 став (1) точка 4) од ЗДМВ)
2а	☐	Патнички возила на хибриден електричен погон, "plug-in" со можност да бидат полнети со приклучување на надворешен извор на електрична струја од тарифните ознаки 8703 60 и 8703 70 (член 6 став (1) точка 2) алинеја 1) од ЗДМВ)	4б	☐	"Pick-up" возила со двојна кабина од тарифен број 8704 - товарни возила (член 6 став (1) точка 4) од ЗДМВ)
2б	☐	Патнички возила на хибриден електричен погон без можност да бидат полнети со приклучување на надворешен извор на електрична струја, од тарифните ознаки 8703 40 и 8703 50 (член 6 став (1) точка 2) алинеја 2) од ЗДМВ)	5	☐	Трицикли и четирицикли со зафатеница во мотор поголема од 50цм ³ независно од тарифната ознака во Номенклатурата на Царинската тарифа (член 6 став (1) точка 5) од ЗДМВ)
3	☐	Мотоцикли, мокеди, скутери и слични возила со или без странична припојка од тарифните ознаки од Номенклатурата на Царинската тарифа: 8711 20, 8711 30, 8711 40, 8711 50 и 8711 90; (член 6 став (1) точка 3) од ЗДМВ)	6	☐	Други моторни возила пренаменети во моторни возила од вид 1, 2с, 2б, 3а, 4а, 4б, и 5 (член 6 став (1) точка 6) и член 6 став (2) од ЗДМВ)

Царинска испостава _____ шифра _____ Број на увозна царинска декларација _____ Датум _____ место _____	Име и презиме на овластен царински службеник _____ Датум _____ Потпис _____ м.п. _____
--	--

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПД-МВ

Доколку пријавата е поднесена во електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа, бројот на пријавата се пополнува автоматски. Во случај на поднесување на Пријавата ПД-МВ во хартиена форма полето за бројот на пријавата го пополнува надлежен царински орган.

A - Податоци за обврзаникот**1. ОБВРЗНИК ЗА ПЛАЌАЊЕ** адреса / седиште / контакт податоци

Се впишуваат податоците за имепрезиме или назив на правното лице и адресата на заклучење односно седиштето на правното лице, како и ЕДБ односно ЕМЕГ на подносителот на Пријавата ПД-МВ

2. ПРИЈАВУВАМ настанување на обврска за плаќање данок на моторни возила врз основа на:

Со ставање на знакот "X" во полето ☐ се избира податокот за основ за настанување на обврска за плаќање данок за моторни возила.

- Првиот основ е увоз на моторно возило од страна на трговец со моторни возила, што подразбира увоз на нови или употребувани моторни возила од страна на правно лице кое се занимава со продажба на моторни возила предмет на ЗДМВ.
- Вториот основ е увоз на моторно возило ново или употребувано за сопствени потреби на физично или на правно лице.
- Третиот основ е приречен увоз на моторно возило согласно одредбите од царинскиот закон и одредбите од член 17 став 1 точка 2) од ЗДМВ.
- Четвртиот основ е пренамена на моторни возила кога моторно возило кое не е предмет на ЗДМВ се пренаменува во моторно возило кое е предмет на ЗДМВ согласно одредбите на член 6 став 1 точка б) и став 2 од ЗДМВ.

3. ПРИЛОЖУВАМ документи

Со ставање на знакот "X" во полето ☐ се избира податокот за приложени документи кон ПД-МВ.

Документи кои се приложуваат кон пријавата ПД-МВ, во зависност од случајот се:

- Потврда за сообразност за ЕУ одобрување на возилото (certificate of conformity - COC) или потврда од производителот или изјав за сообразност или потврда за сообразност на единично прегледано возило;
- Фактура или друг комерцијален документ, односно договор, одлука или решение со кое даночниот обврзник за плаќање на данокот на моторни возила го стечал моторното возило;
- Сообраќајна дозвола, ако се работи за употребувано возило;
- Увозна царинска декларација (ако моторното возило е увезено);
- Други документи или докази со кои располага обврзаникот за плаќање на данокот на моторни возила, а кои се потребни за правилно и точно утврдување на податоците за пресметка на данокот на моторни возила.

4. НАПОМЕНА

Во Напомена се внесуваат дополнителни информации и документи потребни за утврдување на данокот на моторни возила кои се приложуваат кон пријавата ПД-МВ.

Б - Технички податоци за моторното возило

VIN ознака на возилото (број на шасијата) на моторното возило, кое се состои од 17 алфанумерички ознаки и броеви.

- Марка на возилото: - Се впишува марката на моторното возило со латинично писмо со печатни букви во оригинален назив
- Модел на возилото: - Се впишува моделот на моторното возило со латинично писмо со печатни букви во оригинален назив
- Тип/ознака на возилото: - Се впишува типот или ознаката на моторното возило со латинично писмо со печатни букви или броеви во оригинален назив
- Година на производство: - Се впишува годината на производство на моторното возило со броеви
- Прва регистрација: - Се впишува датумот на првата регистрација на употребувано моторно возило во формат ден/месец/година (dd/mm/yyyy)
- Зафатнина на моторот (cm³): - Се впишува зафатнината на моторот исказана во кубни сантиметри
- Силина на мотор (kW): - Се впишува силата на моторот исказана во киловати.

Просечна емисија на CO₂ (g/km): - Се впишува податокот за просечната емисија на CO₂ исказана во грави по километар. Податокот за просечната емисија на CO₂ се наоѓа во Потврдата за сообразност за ЕУ одобрување на возилото т.н СОС сертификатот (certificate of conformity-COC), во потврда од производителот или изјав за сообразност или потврда за сообразност на единично прегледано возило. Ова поле не е задолжително за моторните возила наведени во рубрика "B" Вид на моторно возило под реден број 3, 4б и 5.

Ниво на емисија на издувни гасови: - Се впишува нивото на емисија на издувни гасови исказано во облици: Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI итн.

Број на поминати километри: - Се впишува бројот на поминати километри на данок на поднесување на Пријавата ПД-МВ. Полето се пополнува за употребуваните возила.

Меѓусеовисно растојание: - Се впишува податокот за меѓусеовисно растојание на предните и задните осии на возилото исказано во метри.

Број на мотор: - Се впишува податокот за ознаката и бројот на моторот на моторното возило за кое се поднесува Пријавата ПД-МВ

Категорија на возило: - Се впишува категорија на возилото (патничко, товарно, возило за домување, возило за трик, трицикл, четирицикл и сл.) податокот се впишува од сообраќајната дозвола (за употребувани возила) од СОС сертификатот, потврда од производителот или изјав за сообразност или потврда за сообразност на единично прегледано возило.

Тежина на празно возило / Носивост / Места за седиња / Број на врати

— Се впишуваат податоците од сообраќајната дозвола (за употребувани возила) или од други документи и спецификации приложени од производителот или увозникот.

Вид на погонско гориво: - Со ставање на знакот "X" во полето ☐ се избира податокот за видот на погонското гориво. Податокот е задолжителен.

В - Вид на моторно возило согласно одредбите од Законот за данок на моторни возила (ЗДМВ)

Со ставање на знакот "X" во полето ☐ се избира податокот за видот на моторното возило кое е предмет на плаќање данок согласно одредбите од ЗДМВ. Податокот е задолжителен редните броеви го означуваат следниот вид на моторни возила:

- "1" – патнички автомобили и останати моторни возила конструирани првенствено за превоз на лица, вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки од типот караван, џеби и слично, спортски автомобили прилагодени за употреба на патиштата од тарифните ознаки од Номенклатурата на Царинската тарифа: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 и 8703 90, освен дебулентни возила, достапни "чип" возила и поремни возила;
- "2a" – патнички возила кои се движат на хибриден електричен погон "plug-in" (комбинација на мотор со внатрешно согорување и со електричен мотор како погонски мотор) со можност да бидат полнети со приклучување на надворешен извор на електрична струја од тарифните ознаки 8703 60 и 8703 70;
- "2b" – патнички возила кои се движат на хибриден електричен погон (комбинација на мотор со внатрешно согорување и со електричен мотор како погонски мотор) без можност да бидат полнети со приклучување на надворешен извор на електрична струја, од тарифните ознаки 8703 40 и 8703 50;
- "3" – Мотоцикли (вклучително и вошеди), скутери и слични возила со или без странична приклучка од тарифните ознаки од Номенклатурата на Царинската тарифа: 8711 20, 8711 30, 8711 40, 8711 50 и 8711 90;
- "4a" – "Pick-up" возила со двојна кабина, од тарифна ознака 8703 патнички возила доколку максималната должина на товарниот простор мерена на подот е помала од 50% од меѓусеовисното растојание на возилото;
- "4b" – "Pick-up" возила со двојна кабина, од тарифна ознака 8704 товарни возила доколку максималната должина на товарниот простор мерена на подот е поголема од 50% од должината на меѓусеовисното растојание на возилото или доколку возилото има повеќе од две осовини.
- "5" – Трицикли и четирицикли со зафатнина на моторот поголема од 50 cm³, независно од нивната тарифна ознака во Номенклатурата на Царинската тарифа, и
- "6" – Моторни возила од друг вид преправени во моторни возила од член 6 став 1 точки 1), 2), 3), 4) и 5) од овој ЗДМВ.

Г - Пополнува надлежен царински орган

Надлежниот царински орган по завршување на царинската постапка на увоз и по плаќањето или обезбедувањето на долгот, ја сверува Пријавата ПД-МВ со потпис и печат, при што задолжително го внесува бројот на увозната царинска декларација. Во останатите случаи, царинскиот орган го пресметува данокот на моторни возила, го наплатува и издава сверен примерок од Пријавата ПД-МВ.

4513.

Врз основа на член 15 став (13) од Законот за данок на моторни возила („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 261/19) министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА НАЧИНОТ НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ДАНОКОТ ИЛИ ВРАЌАЊЕ НА ПЛАТЕНИОТ ДАНОК НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПЛАТЕНИОТ ДАНОК НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА И ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на ослободување од данокот или враќање на платениот данок на моторни возила, содржината на барањето за враќање на платениот данок на моторни возила за дипломатски и конзуларни претставништва и за меѓународни организации и потребната документација.

Член 2

(1) Остварувањето на правото за ослободување од данок на моторни возила согласно член 15 став (1) од Законот за данок на моторни возила (во понатамошниот текст: законот) се врши со доставување на потврда издадена од Министерството за надворешни работи согласно член 15 став (2) од законот.

(2) Остварувањето на правото за ослободување од данок на моторни возила по пат на враќање на платениот данок на моторни возила согласно член 15 став (6) од законот се врши со поднесување на барање за враќање на платениот данок на моторни возила пред регистрацијата на моторното возило.

(3) Содржината на барањето за враќање на платениот данок на моторни е дадена во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

(4) Кон барањето од став (3) се доставува следната документација:

- потврда издадена од Министерството за надворешни работи;
- купопродажен договор или фактура во оригинал кои содржат податоци за посебно искажан пресметан и платен данок на моторни возила и
- пријава за плаќање на данокот на моторни возила, или документ од кој може да се провери податокот за бројот на пријавата.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 20-12337/1

30 декември 2019 година

Скопје

Министер за финансии,
д-р **Нина Ангеловска**, с.р.

Прилог

БАРАЊЕ ЗА ВРАЌАЊЕ ДАНОК НА МОТОРНО ВОЗИЛО
КУПЕНО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈАДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА, ПОСЕБНИ МИСИИ И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
СО СЕДИШТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Службено име на претставништвото (мисија) или организација

Име и презиме на членот на персоналот

Подносител на Барањето

☐	Дипломатско претставништво
☐	Конзуларно претставништво
☐	Посебна мисија
☐	Конзуларно претставништво раководено од Почесен конзул
☐	Меѓународна организација или претставништво на меѓународна организација
☐	Воени сили на договорните страни на Северноатлантскиот договор – НАТО

Број на дипломатска, конзуларна или специјална лична карта

Единствен идентификациски код (ЕИК)

Молам да се изврши враќање на данокот за моторно возило наведен во поле 4 од спецификацијата на следната сметка отворена во Република Северна Македонија

Сопственик на сметката (Име и презиме)

Трансакциска сметка

IBAN број на сметка

Изјавувам дека моторното возило наведено во ова барање нема да се оттуѓи во период од 3 години или користи за комерцијални цели.

Шеф на мисија

Име и презиме, потпис

Подносител на барањето

М.П.

Име и презиме, потпис

Датум

А - СПЕЦИФИКАЦИЈА

1	Име на испорачателот на возилото или вршителот на услугата	
2	Број на фактура	
3	Износ на фактура (во денари)	
4	Износ на данок на моторно возило за што се бара враќање (во денари)	
5	Дата на плаќање на фактура со ДДВ	
6	Број на пријава за платен данок на моторни возила ПДМВ	
7*	Број на увозна царинска декларација	

*Полето 7 се пополнува доколку нема податок за пријава за данок на моторни возила

Б - Податоци за моторното возило

1	VIN ознака на возилото (број на шасија)	
2	Број на мотор на возилото	
3	Марка	
4	Модел	
5	Тип	
6	Година на производство	

В - Прилози

Број на документ	Опис на документот

4514.

Врз основа на член 17 став (7) од Законот за данок на моторни возила („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 261/19) министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАНОК НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И НА БАРАЊЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ДАНОК НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на ослободување од плаќање на данокот на моторни возила, формата и содржината на потврдата за ослободување од плаќање данок на моторни возила и на барањето за ослободување од данок на моторни возила и потребната документација.

Член 2

(1) Остварувањето на правото за ослободување од плаќање данок на моторни возила согласно член 17 став (1) точка 2) од Законот за данок на моторни возила (во понатамошниот текст: законот) се спроведува согласно царинските прописи со кои е уредена постапката за ослободување од плаќање на увозни давачки при привремен увоз.

(2) Остварувањето на правото за ослободување од плаќање данок на моторни возила согласно член 17 став (1) точки 1) и 3) од законот се спроведува преку увозната постапка согласно царинските прописи, при што се поднесува потврда за ослободување од плаќање данок на моторни возила.

Член 3

(1) Барањето за издавање потврда за ослободување од плаќање данок на моторни возила согласно член 17 став (1) точки 1) и 3) од законот се поднесува на хартија во бела боја во А-4 формат.

(2) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

(3) Потврдата за ослободување од данок на моторни возила се издава на хартија во бела боја во А-4 формат.

(4) Формата и содржината на потврдата од став (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Кон барањето за издавање потврда за ослободување од плаќање данок на моторни возила согласно член 17 став (1) точки 1) и 3) се приложува следната документација:

- фактура или договор за купопродажба на моторно возило;
- документ за идентификација на возило со историска вредност во случај на увоз на возило со историска вредност (“олдтајмер“) издаден од правно лице за технички преглед овластено за идентификација и оценка на техничката состојба на возилата;
- документ за идентификација на возилото;
- документ за регистриран член на спортски клуб за спортски натпревари со возила, во случај на увоз на возило од член 17 став (1) точка 1) наменето исклучиво за спортски натпревари и
- изјава од лицето кое го увезува возилото од член 17 од законот дека истото нема да биде користено за изнајмување, за награда, за трговија или друга деловна активност.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 20-12338/1

30 декември 2019 година

Скопје

Министер за финансии,

д-р **Нина Ангеловска**, с.р.

Прилог 1

До
Царинска управа на Република Северна Македонија
ул.Лазар Личеноски бр. 13 - Скопје

Предмет: Барање за издавање потврда за ослободување од плаќање данок на моторни возила согласно член 17 став (5) од Законот за данок на моторни возила

Од _____ со ЕМБГ/ЕДБ* _____
(физичко / правно лице)

со живеалиште / седиште на ул. _____ бр. _____ од _____

Барам да ми се издаде потврда за ослободување од плаќање данок на моторни возила за увезено моторно возило наведено во табела 1.

Табела 1 – Технички податоци за моторното возило

1	VIN ознака на возилото (број на шасија)														
2	Марка					6	Зафатнина на моторот (cm ³)								
3	Модел					7	Силина на мотор (kW)								
4	Тип					8	Година на производство								

Барањето го поднесувам лично / како овластено лице со полномошно.

Потврдата ја барам за увоз на моторното возило од Табела 1, а согласно член 17 став ____ од Законот за данок на моторни возила.

Контакт на подносителот: телефонски број _____ е-маил _____

Потврдата ќе ја подигнам:

☐ лично

☐ по пошта

Барател _____

Приложени документи

Број на документ	Опис на документот

НАПОМЕНА: Барањето треба да биде пополнето точно, читливо и целосно.

*Со потпишувањето на ова барање, барателот физичко лице слободно изрично ја изјавува својата волја и дава согласност Царинската управа да ги користи сите негови лични податоци (вклучувајќи и ЕМБГ) за целите за издавање на потврда.

Прилог 2

Пополнува царински орган

Потврда за ослободување од плаќање данок на моторни возила согласно член 17 став (5) од ЗДМВ

Царинската управа потврдува дека предметното моторно возило наведено во Табела 1 од Прилог 1 е:

☐ наменето за спортски натпревари☐ со статус на олдтајмер, произведено пред 35 и повеќе години

и ги исполнува условите за добивање Потврда за ослободување од плаќање данок на моторни возила.

Надлежен царински орган _____	Име и презиме на овластен царински службеник _____
Број _____ Датум _____	Датум _____
	Потпис _____ м.п.

4515.

Врз основа на член 20 став (3) од Законот за данок на моторни возила („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 261/19) министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ИЗВЕЗЕНИ
МОТОРНИ ВОЗИЛА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за враќање на данок на извезени моторни возила.

Член 2

(1) Барањето за враќање на данок на извезени моторни возила се поднесува на хартија во бела боја во А-4 формат.

(2) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 20-12339/1
30 декември 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Нина Ангеловска**, с.р.

Прилог

БАРАЊЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПЛАТЕН ДАНОК ЗА ИЗВЕЗЕНО МОТОРНО ВОЗИЛО

А - Подносител на Барањето

Назив на увозникот		Град	
ЕДБ		Поштенски број	
Улица и број		Општина	
Име и презиме на подносителот на Барањето БВДМВ-ИЗ		контакт	моб.тел
Датум			е-маил:

Б - Технички податоци за моторното возило

1	VIN ознака на возилото (број на шасија)														
2	Марка		6	Зафатнина на моторот (cm ³)											
3	Модел		7	Силина на мотор (kW)											
4	Тип		8	Ниво на емисија на издувни гасови											
5	Година на производство		9	Категорија на возилото											

В - Податоци за регистрација / одјава / извоз на моторно возило

6	Датум на прва регистрација во РСМ		Број на сообраќајна книшка	
7	Датум на одјава од регистрација во РСМ		Број на документ за одјава	
8	Датум на извоз		Број на извозна царинска декларација	

Г - Податоци за платен данок на моторно возило

6	Број на пријава за платен данок на моторни возила - ПДМВ		Датум	
7	Износ на платен данок на моторно возило (во денари)	денари		
8	Број на увозна царинска декларација		Датум	

Молам да се изврши враќање на платениот данок за моторно возило наведено во точка Б од ова барање на следната сметка:

Сопственик на сметката (назив на увозникот)	ЕДБ
Трансакциска сметка	Назив на Банката

Изјавувам дека моторното возило наведено во ова барање е извезено од територијата на Република Северна Македонија и за истото не побарано враќање на данок на моторни возила согласно одредбите од Законот за данок на моторни возила (Сл. Весник на Република Северна Македонија број 261/19)

Управител на трговско друштво (увозник)	
Име и презиме,	потпис
Подносител на барањето / овластено лице	
Име и презиме, потпис	Датум
	М.П.

В – Прилози

Број на документ	Опис на документот

Г – Пополнува надлежен царински орган

Надлежен царински орган _____	Име и презиме на овластен царински службеник _____
Број на решение за враќање на платен днок на моторни возила _____	Датум _____
Датум _____ место _____	Потпис _____ м.п _____

4516.

Врз основа на член 22 став (10) од Законот за данок на моторни возила („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 261/19) министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПЛАТЕНИОТ ДАНОК НА
МОТОРНИ ВОЗИЛА ВО ПОСЕБНИ СЛУЧАИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за враќање на данок на моторни возила во посебни случаи.

Член 2

(1) Барањето за враќање на данок на моторни возила во посебни случаи се поднесува на хартија во бела боја во А-4 формат.

(2) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 20-12340/1
30 декември 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Нина Ангеловска**, с.р.

БАРАЊЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПЛАТЕН ДАНОК ЗА МОТОРНО ВОЗИЛО ВО ПОСЕБНИ СЛУЧАИ

А - Подносител на Барањето

Назив на барателот		Град	
ЕДБ / ЕМБГ		Поштенски број	
Улица и број		Општина	
Име и презиме на подносителот на Барањето БВДМВ-ИЗ		контакт	моб.тел
Датум			е-маил:

Б – Технички податоци за моторното возило

1	VIN ознака на возилото (број на шасија)																		
2	Марка	6	Зафатнина на моторот (cm ³)																
3	Модел	7	Силина на мотор (kW)																
4	Тип	8	Ниво на емисија на издувни гасови																
5	Година на производство	9	Категорија на возилото																
10	Вид на моторно возило за кое се бара враќање на платен данок на моторни возила																		
	Патнички моторни возила наменети за такси превоз на патници од член 21 став 1 од ЗДМВ																		
	Патнички моторни возила со 8 или 9 седишта наменети за такси превоз на патници од член 21 став 2 од ЗДМВ																		
	Патнички моторни возила со 8 или 9 седишта наменети за службен превоз на патници од член 21 став 2 од ЗДМВ																		
	Возила за домување од член 21 став 3																		
	Товарни трицикли или четирицикли наменети за комунална хигиена од член 21 став 4 од ЗДМВ																		

В – Податоци за регистрација на моторно возило

11	Датум на прва регистрација во РСМ		13	Број на сообраќајна книшка	
12	Датум на увоз		14	Број на увозна царинска декларација	

Г – Податоци за платен данок на моторно возило

15	Име на инспорачателот на возилото или вршителот на услугата	
16	Број на фактура	
17	Износ на фактура (во денари)	
18	Износ на данок на моторно возило за што се бара враќање (во денари)	
19	Дата на плаќање на фактура со ДДВ	
20	Број на пријава за платен данок на моторни возила ПДМВ	
21	Број на увозна царинска декларација	

Д - Молам да се изврши враќање на платениот данок за моторно возило наведено во точка Б од ова барање на следната сметка:

Сопственик на сметката (сопственик на возилото)	ЕДБ / ЕМБГ
Трансакциска сметка / жиро сметка	Назив на Банката

Изјавувам под целосна морална и материјална одговорност дека моторното возило наведено во ова барање нема да се отуѓи или користи за други цели освен целите за кое е одобрено враќање на платениот данок од точка 10 на ова барање, во рок од три години сметано од денот на првата регистрација на возилото.

Изјавувам под целосна морална и материјална одговорност дека за моторното возило предмет на ова барање не е побарано враќање на данок на моторни возила согласно одредбите од Законот за данок на моторни возила (Сл. Весник на Република Северна Македонија број 261/19)

Управител на трговско друштво / сопственик на возилото	
Име и презиме,	потпис
Подносител на барањето / овластено лице	
Име и презиме, потпис	Датум
	М.П

Г – Прилози

Број на документ	Опис на документот

Е – Пополнува надлежен царински орган

Надлежен царински орган	Име и презиме на овластен царински службеник
Број на решение за враќање на платен данок на моторни возила	
Датум	Датум
Место	Потпис
	М.П

4517.

Врз основа на член 23 став (6) од Законот за данок на моторни возила („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 261/19) министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТРГОВЦИ СО МОТОРНИ ВОЗИЛА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на Регистарот на производители и трговци со моторни возила, формата и содржината на пријавата за упис во Регистарот и потребната документација.

Член 2

Регистарот на производители и трговци со моторни возила ги содржи следниве податоци:

- идентификациски број за регистрацијата;
- податоци за идентификација на производителот или трговецот со моторни возила;
- идентификациски броеви на просторот или складот каде се чуваат моторните возила;
- податоци за локацијата на просторот или складот и нивната намена;
- видови на моторни возила кои можат да се произведуваат и/или складираат во производствените погони или складови, со шифри од комбинираната номенклатура и опис на возилата согласно член 6 став (1) од Законот за данок на моторни возила;
- надлежен орган за надзор и
- датум на регистрација.

Член 3

(1) Пријавата за упис во Регистарот на производители и трговци со моторни возила се поднесува на хартија во бела боја во А-4 формат.

(2) Формата и содржината на пријавата од став (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Кон пријавата за упис во Регистарот на производители и трговци со моторни возила се поднесува следната документација:

- препис од судски или друг регистар од кој може да се види дејноста на барателот, единствениот даночен број (ЕДБ) или единствениот матичен број (ЕМБГ) на барателот;
- извод од Централен регистар за класификација на деловниот субјект според Националната класификација на дејности;
- податоци за бројот и локацијата на деловните и други простории што се користат за извршување на дејноста и податоци за просториите каде што се сместени производствените капацитети, магацини, изложбени салони или слично, доколку се различни од седиштето или локацијата на деловните и други простории на производителот, трговецот со нови или трговецот со употребувани моторни возила и
- пријава за исполнување на минимално техничките услови за вршење на трговија и започнување со работа на продажен или друг деловен објект, доставена до Министерството за економија – Државен пазарен инспекторат.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 20-12341/1

30 декември 2019 година

Скопје

Министер за финансии,

д-р **Нина Ангеловска**, с.р.

Прилог

ПРИЈАВА ЗА УПИС ВО РЕГИСТАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТРГОВЦИ СО МОТОРНИ ВОЗИЛА

А - Подносител на Барањето

		Регистрација	
		Промена	
		Одјава	
Назив на правното или физичко лице		Град	
ЕДБ / ЕМБГ		Поштенски број	
Улица и број		Општина	
Податоци за одговорно лице		Контакт податоци	
Име и презиме		тел.	
ЕМБГ		моб.тел	
Улица и број		е-маил:	

Б - Статус на подносителот на пријавата

6	Производител на моторни возила
7	Трговец со нови моторни возила
8	Трговец со употребувани моторни возила

В - Изјавувам дека податоците и прилозите во оваа пријава се потполни и точни,

Подносител на барањето / овластено лице

Име и презиме, потпис

Датум

Г - Прилози

Број на документ	Опис на документот

Д - Пополнува надлежен царински орган

Надлежен царински орган _____	Име и презиме на овластен царински службеник _____
Регистерски број _____	Датум _____
Датум _____ место _____	Потпис _____ м.п.

4518.

Врз основа на член 25 став (4) од Законот за данок на моторни возила („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 261/19) министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на месечниот извештај.

Член 2

- (1) Месечниот извештај се поднесува на хартија во бела боја во А-4 формат.
- (2) Формата и содржината на извештајот од став (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 20-12342/1
30 декември 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Нина Ангеловска**, с.р.

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОДАДЕНИ И ИСПОРАЧАНИ НОВИ ИЛИ УПОТРЕБУВАНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА ВО ПЕРИОД ОД _____ ДО _____ 20 _____ година

Регистрски број _____
☐ Грочен со нов возила
☐ Грочен со употребувани возила
☐ Промисловител

Модел	Тип	VIN ознака (број на шасија)	Година на производство	Прва регистрација	Број на мотор	Зафатеност на моторот	Силата на мотор	Вид на пог. герио	Број на врати	Места за седател	Ниво на возачко на издани гасови	Со-емисија проточна	Начин на забавка на моторното возило	Земја на увоз	Продавна вредност	Класа на ДПС	Датум на продажба
			година	година		(kW)	(kW)					(g/km)	(kW/km/hour)		денари	денари	дого
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	

Потпишани лица подготвиле се точни

Име и презиме на одговорното лице

потпис

дого

Вкупна продадена возила

Испорачани возила кои други трговци со моторни возила во земјата

Испорачани возила

од кои

уведени

набавени

произведени

4519.

Врз основа на член 40 став (4) од Законот за данок на моторни возила („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 261/19) министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДА ЗА ПЛАТЕНИ
УВОЗНИ ДАВАЧКИ ЗА ОЦАРИНЕТО МОТОРНО ВОЗИЛО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПОТВРДАТА ЗА ПЛАТЕНИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ ЗА ОЦАРИНЕТО МОТОРНО ВОЗИЛО И ПОТРЕБНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на потврда за платени увозни давачки за оцаринето моторно возило и формата и содржината на потврдата за платени увозни давачки за оцаринето моторно возило и потребната документација.

Член 2

(1) Барањето за издавање на потврда за платени увозни давачки за оцаринето моторно возило се поднесува на хартија во бела боја во А-4 формат.

(2) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Потврдата за платени увозни давачки за оцаринето моторно возило се поднесува на хартија во бела боја во А-4 формат.

(2) Формата и содржината на потврдата од став (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Кон барањето од член 2 од овој правилник се приложува следната документација:

- податоци за идентификација на лицето кое го поседува возилото и документ врз основа на кој е стекната сопственоста на моторното возило;
- примерок од увозна царинска декларација;
- Копија од поднесен документ за регистрација на возилото и
- сообраќајна дозвола или фактура во случај на ново моторно возило.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 20-12343/1
30 декември 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Нина Ангеловска**, с.р.

Прилог 1

До
Царинска управа на Република Северна Македонија
ул.Лазар Личеноски бр. 13 - Скопје

Предмет: Барање за издавање потврда за платени увозни давачки за оцаринето моторно возило согласно член 40 став (2) од Законот за данок на моторни возила

Од _____ со ЕМБГ/ЕДБ* _____
(физично / правно лице)

со живеалиште / седиште на ул. _____ бр. _____ од _____

Барам да ми се издаде потврда дека увозните давачки за увезено моторно возило наведено во табела 1 во целост се платени и за истото нема дослеан неплатен долг по основ на царина, акциза, ДДВ и други увозни давачки во редовна царинска постапка и во постапка на дополнителна пресметка на давачки.

Табела 1 – Технички податоци за моторното возило

1	VIN ознака на возилото (број на шасија)														
2	Марка		6	Зафатнина на моторот (cm ³)											
3	Модел		7	Силина на мотор (kW)											
4	Тип		8	Година на производство											

Приложени документи

Број на увозна царинска декларација		Датум		царинска испостава	
Број на сообраќајна книшка		Земја на издавање			
Фактура или документ за сопственост		Датум			

Барањето го поднесувам лично / како овластено лице со полномошно.

Потврдата ја барам за регистрација на моторното возило од Табела 1, а согласно член 40 став 2 и 3 од Законот за данок на моторни возила.

Контакт на подносителот: телефонски број _____ е-маил _____

Потврдата ќе ја подигнам:

☐ лично

☐ по пошта

Барател _____

НАПОМЕНА: Барањето треба да биде пополнето точно, читливо и целосно.

*Со потпишувањето на ова барање, барателот физичко лице слободно изрично ја изјавува својата волја и дава согласност Царинската управа да ги користи сите негови лични податоци (вклучувајќи и ЕМБГ) за целите за издавање на потврда.

и пополнува царински орган

Потврдата за платени увозни давачки за оцаринето моторно возило

Царинската управа потврдува дека предметното моторно возило наведено во Табела 1 од Прилог 1 е увозно оцаринето со увозна царинска декларација број _____ од _____ година, во царинска испостава _____

Надлежен царински орган _____ _____	Име и презиме на овластен царински службеник _____ _____
Датум _____ место _____	Датум _____ Потпис _____ м.п _____

4520.

Врз основа на член 32 став (7), член 34 став (17), член 35 став (7) и член 37 став (14) од Законот за акцизите („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 108/2019, 143/2019 и 225/2019) министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДВИЖЕЊЕ НА АКЦИЗНИ ДОБРА ВО ПОСТАПКА
НА АКЦИЗНО ОДЛОЖУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува движењето на акцизни добра во постапка на акцизно одложување.

Член 2

(1) Движењето на акцизните добра во постапка на акцизно одложување кое започнува и завршува на територијата на Република Северна Македонија согласно член 32 став (2) од Законот за акцизите (во понатамошниот текст: законот) се одвива преку размена на пораки во Системот за движење и контрола на акцизни добра.

(2) Движењето на акцизните добра во постапка на акцизно одложување започнува со креирање на порака за нацрт електронски административен документ (во понатамошниот текст: нацрт е-АД).

Член 3

(1) Електронскиот административен документ се пополнува електронски преку Системот за движење и контрола на акцизните добра со примен на шифрите утврдени во Кодексот на шифри.

(2) Електронските пораки за нацрт е-АД на кој му се доделува единствен административен референтен број на движење (во понатамошниот текст: ЕАРБД), за откажување на е-АД, за промена на одредиште во е-АД, за известување за промена на одредиште во е-АД и за потврда на прием/потврда за извоз се пополнуваат така што:

- колоната А содржи нумеричка шифра (број) која се однесува на поединечна група на податоци или подгрупа на податоци; секоја подгрупа на податоци е последователен низ на групата или подгрупата чиј составен дел претставува (на пример: кога групата на податоци се означува со 1, подгрупата на наведената група се означува со 1.1, а понатамошната подгрупа на таа подгрупа на податоци се означува со 1.1.1);

- колоната Б содржи азбучна шифра (буква) која се однесува на секој дел од податоците во подгрупата на податоци;

- колоната В ја утврдува групата или подгрупата на податоци или деловите на податоците;

- колоната Г означува дали внесувањето на податоците во секоја група или подгрупа на податоци или деловите на податоци е: „R“ (required - задолжително) - означува дека податокот мора да биде внесен. Кога групата или подгрупата е означена со „O“ (optional - опционално) или „C“ (conditional - условено), делови од податоците во наведената група и понатаму може да бидат означени со „R“ (required - задолжително) ако е одлучено дека податокот во таа група и подгрупа мора да се користи или кога се применува определен услов; „O“ (optional - опционално), означува дека користењето на податоците не е задолжително за лицето кое ја упатува пораката (испраќач или примач), освен ако се одлучи дека податоците се задолжителни во согласност со можностите наведени во колоната Д за некои од опционалните групи или подгрупи на податоци или делови на податоци, „C“ (conditional - условено) - означува дека користењето на групата или подгрупата на податоци или деловите од податоците зависи од други групи или подгрупи или делови од податоци во истата порака и „D“ (dependent-зависно), значи дека користењето на групата или подгрупата на податоци или на делови од податоците зависи од некој услов кој не може да биде проверен од страна на компјутерскиот систем, како што е наведено во колоните Д и Ѓ;

- колоната Д ги содржи условите за податоците чие што внесување е условено, ги опишува опционалните и зависните податоци според потребата и наведува кои податоци треба да се внесат;

- колоната Ѓ ги содржи потребните појаснувања кои се однесуваат на дополнување на пораките;

- колоната Е содржи: за одредени групи или подгрупи на податоци, број кој ѝ претходи на шифрата „x“ и кој означува колку пати групата или подгрупата на податоци може да се повторува во пораката (почетна вредност е 1), за секој дел од податоците, освен за деловите кои се однесуваат на времето и/или датумот, карактери кои укажуваат на видот и должината на податокот. Шифрите за видот на податоци се: а – азбучни, п – нумерички и ап – алфанумерички. Бројот кој следи по шифрата претставува дозволена должина на поединечните делови на податоците. Двете опционални точки кои се наоѓаат пред шифрата за должина значи дека податокот нема определена должина, но неговата дол-

жина може да содржи најмногу онолку знаци колку што е означено со шифрата за должина. Запирката во должината на податокот означува дека податоците може да содржат децимали, цифрата пред запирката ја означува вкупната должина на ознаката, цифрата после запирката го означува максималниот број на цифри по децималната точка и за деловите од податоците кои го означуваат времето и/или датумот, наведувањето на поимите „датум“, „време“ и „датум и време“ значи дека овие поими треба да се внесат со користење на стандардот ISO 8601 за прикажување на датумот и времето.

(3) Формата и содржината на електронските пораки од ставот (2) на овој член кои се разменуваат се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

(4) Формата и содржината на Кодексот на шифри даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

(1) Електронската порака за упростениот административен документ се пополнува на начин наведен во став (2) на овој член со исклучок на шифрите кои се однесуваат на употребата на гаранцијата.

(2) Електронската порака за упростениот административен документ од ставот (1) на овој член се применува во случаите на движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување помеѓу акцизни складови на ист држател.

Член 5

(1) Барањето за прифаќање на гаранција за обезбедување на акцизниот долг за движење на акцизни добра, ги содржи следните податоци:

- вид на гаранција за која се бара одобрување;
- информации за идентитетот на подносителот на барањето;
- податоци за акцизните добра за кои ќе се употребува гаранцијата;
- општи услови за одобрување на гаранцијата кои опфаќаат регистрација на акцизниот обврзник во Република Северна Македонија, редовност во постапката на движење на акцизните добра, добра финансиска состојба, подготвеност за водење на транспортни операции и
- податоци за број и обем на операции на движење во постапка на акцизно одложување во претходните 12 месеци, а во случај на нов акцизен обврзник податоци за планирани движења за период од 12 месеци.

(2) Начинот на пресметка на износот на обезбедувањети на акцизниот долг се врши врз основа на видот на акцизните добра, бројот на транспортни операции за движењето на акцизните добра во постапка на акцизно одложување во претходните 12 месеци или обемот на планираните транспортни операции на месечно ниво и износот на можниот акцизен долг кој може да настане при движењето на акцизни добра во постапка на акцизно одложување.

(3) Кон барањето од став (1) на овој член се приложуваат документи со кои се докажува дека акцизниот обврзник е регистриран на акцизното подрачје, дека е редовен корисник на акцизните постапки и е имател на акцизни одобренија.

Член 6

Резервната постапка се спроведува во случај на прекин на работата на Системот за движење и контрола на акцизни добра или на компјутерскиот систем на испраќачот, на следниот начин:

- пред почетокот на движењето се известува надлежниот царински орган за испраќањето на акцизните добра и се доставува хартиен административен документ кој ги придружува акцизните добра и кој содржи исти податоци како и нацрт е-АД и
- се овозможува проверка на податоците од хартиениот административен документ.

Член 7

(1) Хартиениот административен документ се поднесува на хартија во бела боја со формат А4.

(2) Формата и содржината на хартиениот административен документ се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој Правилник.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 20-12344/1

30 декември 2019 година

Скопје

Министер за финансии,

д-р **Нина Ангеловска**, с.р.

ПРИЛОГ 1

СОДРЖИНА НА ПОРАКИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

Табела1

Нацрт на електронски административен документ

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
		Општи податоци	R			
	а	Вид на порака	R		Можни вредности се: 1 = Стандардно поднесување (се користи во сите случаи освен кога се однесува на извоз со локално царинење) 2 = Поднесување за извоз за локално царинење (Согласно Царинскиот закон) 3=Поднесување на поедноставен административен документ (се користи во случаите кога се движат акцизни добра помеѓу складови на ист држател) Наведените вредности не смеат да се појавуваат во е-АД на кој му е доделен ЕРБД, ниту во хартиениот документ од член 19 од овој Правилник.	n1
	б	Показател за одложено поднесување	D	„R“ за поднесување на е-АД за движење кое што започнало со употреба на хартиен документ во согласност со член 37 од Законот за акцизите	Можни вредности се: 0=неточно, 1=точно Почетната зададена вредност е „неточно“ Наведените вредности не смеат да се појавуваат во е-АД на кој му е доделен ЕРБД, ниту во хартиениот документ од член 19 од овој правилник.	n1
1		Заглавие е-АД	R			
	а	Шифра на одредиште	R		Се наведува одредиштето на движење со користење на една од следните вредности: 1 = Акцизен склад 2 = Регистриран примач 3= Периодично регистриран примач 4 = Директна испорака 6 = Извоз	n1

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
					8=Непознато одредиште(полето не се употребува) 9=ослободен корисник од член 49 од Законот за акцизите 10=Ослободен корисник за проекти од член 100 од Законот за акцизите	
	б	Траење на движењето	R		Се наведува вообичаеното времетраење на движењето земајќи го во предвид начинот на превозот и далечината, изразено во часови (Ч) или денови (Д) проследено со двоцифрен број (на пример: Ч12 или Д04). Наведениот број за „Ч“ треба да биде помал или еднаков на 24. Наведениот број за „Д“ треба да биде помал или еднаков на 92.	ап3
	в	Аранжман на транспорт	R		Идентификација на лицето кое е одговорно за организирање на првиот превоз со користење на една од наведените ознаки: 1 = Испрајач 2 = Примач 3 = Сопственик на добрата 4 = Друго	п1
	г	ЕАРБД (Единствен административен референтен број на движење)	R	Бројотго доделува компјутерскиот систем на Царинската управа после електронска проверка на нацрт е-АД	Структурата на ЕАРБД е во согласност со податоците од Табела 2 на Прилог II	ап21
	д	Датум и време на валидирање на е-АД	R	Го доделува компјутерскиот систем на Царинската управа после електронска проверка на нацрт е-АД	Наведеното време е локалното време.	Датум Време
	ѓ	Последователен број	R	Број кој се однесува на верзијата на документот. Го доделува компјутерскиот систем на Царинската управа после електронска проверка на нацрт е-АД и за секоја промена на одредиштето	Се означува со 1 при почетна верификација и се зголемува за 1 во секој е-АД генериран од страна на компјутерскиот систем на Царинската управа при секоја промена на одредиштето	п.5
	е	Датум и време на валидирање на промената	C	Датум и време на валидирање на пораката за промена на одредиште во пораката од Табелата 3 на Прилог I, доделен од страна на компјутерскиот систем на Царинската управа, во	Наведеното време е локалното време.	Датум Време

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
				случај на промена на одредиштето.		
2		ИСПРАЈАЧ	R			
	а	Акцизен број на испрајачот	R		Се наведува валидниот регистарски број на држателот на акцизен склад од Регистарот на акцизни дозволи со одобрени акцизни складови или на регистрираниот испрајач од Регистарот на одобренија на регистрирани испрајачи.	ап13
	б	Назив на испрајачот	R			ап..182
	в	Улица	R			ап..65
	г	Број	O			ап..11
	д	Поштенски број	R			ап..10
	ѓ	Град	R			ап..50
	е	Шифра за јазик	R		Се наведува шифрата за јазикот од табела 1 од Прилог II	а2
3		ПОЈДОВНО МЕСТО	C	Пополнувањето е задолжително „R“ ако во полето 9д е наведена шифрата за појдовно место „1“ (ако стоките се испраќаат од акцизен склад)		
	а	Број на акцизниот склад	R		Се наведува валидниот регистарски број на држателот на акцизен складна испрајаче од Регистарот на акцизни дозволи со одобрени акцизни складови	ап13
	б	Назив	O			ап..182
	в	Улица	O			ап..65
	г	Број	O			ап..11
	д	Поштенски број	O			ап..10
	ѓ	Град	O			ап..50
	е	Шифра на јазик	O		Се наведува шифрата за јазикот од табела 1 од Прилог II	а2
4		ЦАРИНСКИ ОРГАН — УВОЗ	C	“R” ако во полето 8г е наведена шифрата за појдовно местое „2“ (ако стоките се испраќаат од царинска испостава на увоз)		
	а	Шифра на царинска испостава	R		Се наведува шифрата на царинска испостава од Прилог II, Поглавје 2 од Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација	ап8
5		ПРИМАЧ	C	Пополнувањето е		

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
				задолжително „R“, освен за шифра за вид на испорака „2“ (Поднесување на декларација за извоз со локално царинење) или за шифра на одредиште 8 (Одредиштето е непознато)		
	а	Идентификациски број на примач	С	— „R“ за шифра на одредиште 1, 2, 3, 4, 9 и 10 — „O“ за шифра на одредиште 6	За шифра на одредиште: — 1, 2, 3, 4, 9 и 10: се наведува регистарскиот број од Регистарот на акцизни дозволи со одобрени акцизни складови, Регистарот на одобренија на регистрирани примачи, Регистарот на периодично регистрирани примачи или Регистарот на одобренија за повластени корисници на акцизни добра — 6: се наведува даночниот број на лицето кое го застапува испраќачот во царинската испостава за извоз.	ап..16
	б	Назив	R			ап..182
	в	Улица	R			ап..65
	г	Број	O			ап..11
	д	Поштенски број	R			ап..10
	ѓ	Град	R			ап..50
	е	Шифра на јазик	R		Се наведува шифрата за јазикот од табела 1 од Прилог 2	а2
6		МЕСТО НА ИСПОРАКА	С	— пополнувањето на полето е задолжително „R“ кога се користи шифра на одредиште 1,910	Се наведува вистинското место на испорака на акцизните добра.	
	а	Идентификациски број на примачот	С	Пополнувањето на полето е задолжително „R“ кога се користат шифрите за одредиште 1, 9 и 10	Зашифра на одредиште: — 1: се наведува валидниот регистарски број на примачот од Регистарот на акцизни дозволи со одобрени акцизни складови -9 и 10: се наведува валидниот регистарски број на повластениот корисник на акцизни добра од Регистарот на одобренија за повластени корисници на акцизни добра	ап..16
	б	Назив	С	Пополнувањето на полето е задолжително „R“ кога се користат шифрите за одредиште 1, 9 и 10		ап..182
	в	Улица	С	За поле 7в, 7ди 7ѓ:		ап..65

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
	г	Број	О	— "R" за шифра на одредиште 2, 3 и 4		ап...11
	д	Поштенски број	С	— "O" за шифра на одредиште 1 (Види шифра на одредиште во поле 1а)		ап...10
	ф	Град				ап...50
	е	Шифра на јазик	С	"R" доколку се користи соодветно поле за текст	Се наведува шифрата за јазикот од табела 1 од Прилог II	а2
7		ЦАРИНСКИ ОРГАН — МЕСТО НА ИСПОРАКА	С	Пополнувањето е задолжително "R" кога се користи шифра на одредиште б - извоз		
	а	Шифра на царинска испостава	R		Се наведува шифрата на царинска испостава од Прилог II, Поглавје 2 од Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација	ап8
8		е-АД	R			
	а	Локален референтен број	R		Испраќачот доделува единствен сериски број на е-АД со кој пратката се означува во евиденцијата на испраќачот.	ап...22
	б	Број на фактура	R		Се наведува бројот на фактура која се однесува на акцизните добра. Ако фактурата не е сеуште подготвена, треба да се наведе бројот на испратницата или било кој друг транспортен документ.	ап...35
	в	Датум на фактурата	R		Се внесува датумот на документот од поле 7б.	Датум
	г	Шифра на потекло	R		Можни вредности за почеток на движењето се: 1 = Потекло-Акцизен склад 2 = Потекло-Увоз	п1
	д	Датум на испраќање	R		Датумот кога започнува движењето согласно член 4 од овој Правилник. Овој датум не може да биде подоцна од 7 дена од поднесување на нацрт е-АД. Датумот на испраќање може да биде и датум во минатото, во случаи наведени во член 19 од овој Правилник.	Датум
	ф	Време на испраќање	R		Времето кога започнало движењето во согласност со член 4 од овој Правилник. Наведеното време е локално време.	Време

А	Б	В	Г	Д	Е
8.1		УВОЗНО ЕЦД	С	"R" ако шифрата на потекло во поле 8г е „2" (увоз)	9X
	а	Број на ЕЦД	R	Бројот на ЕЦД се добива од испраќачот во моментот на поднесување на нацрт е-АД по потврдата за валидност на нацрт е-АД	ап..21
9		ЦАРИНСКИ ОРГАН НА ИСПРАЌАЊЕ	R		
	а	Шифра на царинска испостава	R		Се наведува шифрата на царинска испостава од Прилог II, Поглавје 2 од Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација
10		ГАРАНЦИЈА ЗА ДВИЖЕЊЕ	R	„O" кога се работи за поедноставена форма на е-АД во случаи кога движењето се одвива помеѓу акцизни складови на ист држател, кога движењето се одвива од место на повластено користење до акцизен склад или кога движењето се одвива преку цевковод.	
	а	Шифра на тип на гарант	R		Се идентификуваат лицето/а одговорно за поднесување на гаранција со користење на шифрите од Табела 1 кон Прилог II- Кодекс на шифри
	б	Тип на гаранција	R		Се наведува една од следниве шифри: 0-ослободено од поднесување на гаранција 1-општа гаранција 2-поединечна гаранција 3-готовински депозит
	в	Идентификациски број на подносител на гаранција (TIN)	R		Се наведува идентификацискиот број на подносителот на гаранцијата
	г	Референтен број на гаранција	R		Се наведува референтниот број на гаранцијата
	д	Код за пристап	R		Се наведува кодот за пристап доделен со прифаќањето на гаранцијата
11		ТРГОВЕЦ ГАРАНТ	С	„R" доколку се применува една од овие шифри за гарант: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 или 1234 од Табела 1 од Прилогот II	2X

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
	а	Акцизен број	О		Се наведува валидниот регистарски број од Регистарот на акцизни дозволи со одобрени акцизни складови, Регистарот на одобренија на регистрирани примачи, Регистарот на периодично регистрирани примачи или Регистарот на одобренија за повластени корисници на акцизни добра или даночниот број на превозникот или сопственикот на акцизните добра.	ап13
	б	Даночен број	О			ап..35
	в	Назив	С	За 11в, г, ѓ и е: "О" ако се наведува акцизниот број,		ап..182
	г	Улица	С	за другите случаи "R"		ап..65
	д	Број	О			ап..11
	ѓ	Поштенски број	С			ап..10
	е	Град	С			ап..50
	ж	NAD_LNG	С	"R" доколку се користи соодветно поле за текст	Се наведува шифра на јазикот (МК)	а2
13		ПРЕВОЗ	R			
	а	Шифра за начин на превозот	R		Се наведува шифра за начинот на превоз во моментот на започнување на движењето, со користење на шифрите од Табела 2 од Прилогот II.	п..2
13		ОРГАНИЗАТОР НА ПРЕВОЗОТ	С	"R" за идентификација на лицето одговорно за организирање на првиот превоз, доколку полето 1в е пополнето со „3" или „4" (сопственик или друг)		
	а	Даночен број	О			ап..35
	б	Назив	R			ап..182
	в	Улица	R			ап..65
	г	Број	О			ап..11
	д	Поштенски број	R			ап..10
	ѓ	Град	R			ап..50
	е	NAD_LNG	R		Се наведува шифра на јазикот (МК)	а2
14		ПРВ ПРЕВОЗНИК	О		Идентификација на лицето кое го врши првиот превоз.	
	а	Даночен број	О			ап..35
	б	Назив	R			ап..182
	в	Улица	R			ап..65
	г	Број	О			ап..11
	д	Поштенски број	R			ап..10
	ѓ	Град	R			ап..50
	е	NAD_LNG	R		Се наведува шифра на јазикот (МК)	а2
15		ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕВОЗОТ	R			99X
	а	Шифра на превозното	R		Се наведува шифра/и на	п..2

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
		средство			превозното/те средство/а која се однесува на начинот на превозот наведен во поле 12а. со користење на шифрите од Табела 3 од Прилогот II	
	б	Идентификација на превозното средство	R		Се внесува регистарскиот број на превозното/те средство/та	ap...35
	в	Идентификација на пломба	D	"R" ако се користат трговски пломби	Се наведува идентификација на трговските пломби ако се користат за пломбирање на превозното средство	ap...35
	г	Податоци за пломба	O		Се наведуваат податоци за пломбата (на пример вид на пломба)	ap...350
	д	Податоци за пломба_LNG	C	"R" ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2
	ѓ	Дополнителни информации	O		Се наведуваат дополнителни информации за превозот (на пример идентитет на секој следен превозник, информации за следните превозни средства)	ap...350
	е	Дополнителни информации_LNG	C	"R" ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2
16		СТРУКТУРА НА е-АД	R		Потребно е да се користат посебни податоци за секое акцизно добро кое е составен дел на пратката	999x
	а	Референтен број на наменување	R		Се наведува секој следен референтен број, почнувајќи од 1	n...3
	б	Шифра на акцизното добро	R		Се наведува шифра на акцизното добро со користење на шифрите наведени во Табела 4 од Прилогот II	ap4
	в	Тарифна ознака	R		Се наведува тарифната ознака која се применува на денот на поаѓањето	n8
	г	Количина	R		Се наведува количината изразена во единица мерка која се однесува на шифрата на доброто од Табела 4 и 5 од Прилогот II. За движење кон регистрираниот примач, количината не смее да ја помине количината за која е добиено одобрение. За движењето кон место на повластено користење или кон имател на одобрение од член 100 од законот за акцизите, количината не смее да ја помине количината наведена во одобрението за повластено користење или потврдата за	n...15,3

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
					ослободување од плаќање акциза.	
	д	Бруто тежина	R		Се наведува бруто тежината на пратката (акцизните добра со пакување)	n..15,2
	ѓ	Нето тежина	R		Се наведува тежина на акцизните добра без пакување (за алкохол и алкохолни пијалоци, енергенти и за сите тутунски производи освен цигари)	n..15,2
	е	Степен на алкохол	C	"R" ако се применува на наведеното акцизно добро	Се наведува степенот на алкохол (процент на алкохол мерен на температура од 20°C) со користење на шифри од Табела 4 од овој Прилог	n..5,2
	ж	Степен на екстракт	D	Полето не се користи	За пиво, се наведува степен на екстракт, ако акцизата се плаќа врз таа основа. (Види Табела 4 од Прилог II)	n..5,2
	з	Акцизни марки	O		Се наведува било кој дополнителен податок за акцизните марки	ap..350
	с	Акцизни марки_LNG	C	"R" ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2
	и	Користење на акцизни марки	D	"R" ако се користат акцизни марки	Се означува полето ако добрата се означени со акцизни марки. Почетната вредност на полето е „неозначено“.	n1
	ј	Ознака за потекло	O		Ова поле се употребува за наведување на податоци од потврда/сертификат и тоа: 1. Во случај на одредени вина, според заштитената ознака за потекло или географската ознака, согласно со соодветното законодавство на земјата извозник, 2. Во случај на одредени алкохолни пијалоци, според местото на производство согласно со соодветното законодавство на земјата извозник, 3. За пиво кое е произведено во мали независни пиварници, како што е утврдено со член 68 став (4) од Законот за акцизите, за кое се бара намалена стапка на акциза. Потврдата/Сертификатот треба да го содржи следниот текст: „Со ова се потврдува дека опишаниот производ е произведен во мала независна	ap..350

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
					пиварница" 4. За етил алкохол кој е произведен во мала дестилерија како што утврдено со член 71 став (3) од законот за акцизите, за кое се бара намалена стапка на акциза во земјата извозник. Потврдата/Сертификатот треба да го содржи следниот текст: „Со ова се потврдува дека опишаниот производ е произведен во мала дестилерија“	
	к	Ознака за потекло_LNG	С	“R” ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	а2
	л	Големина на производителот	О		За пиво или алкохолни пијалоци, за кои е издаден сертификат во поле 17j (Ознака на потекло), се наведува годишното производство остварено во претходните години изразено во хектолитри пиво или во хектолитри чист алкохол	п..15
	љ	Густина	С	“R” ако се користи за соодветни акцизни добра	Се наведува густина на 15 °C, ако се користи согласно со Табела 4 од Прилогот II	п..5,2
	м	Трговски назив	О	„R” за превоз на вино на големо наведено во став 1-9, 15 и 16 од Прилог 4 од Директивата број 479/2008 (ЕС), за која описот на доброто ги содржи сите можни детали наведени во член 60 од Директивата, под улов да се прикажани на етикетата или нивното прикажување да е планирано.	Се наведува комерцијалниот назив на акцизното добро од кој ќе може да се идентификува доброто кое се превезува	ап..350
	н	Трговски назив_LNG tion_LNG	С	“R” ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	а2
	њ	Трговска марка на производот	Д	“R” ако акцизните добра имаат трговска марка. Земјата членка на поаѓање може да одлучи дали името на трговската марка на производите кои се превезуваат ќе биде наведено на фактурата или друг комерцијален документ наведен во поле 96.	Се наведува името на трговската марка, ако е применливо.	ап..350
	о	Трговска марка на производот_LNG ucts_	С	“R” ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	а2

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
		LNG				
17.1		ПАКУВАЊЕ	R			99x
	а	Шифра за вид на пакување	R		Се наведува шифра за пакувањето, со користење на шифра од Прилог II Поглавје 2 од Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација	а2
	б	Број на колет	C	"R" ако е наведено со „Броиво“	Се наведува бројот на колет, ако колетите може да се избројат	п..15
	в	Идентификација на трговската пломба	D	"R" ако се користи трговска пломба	Се наведува бројот на трговската пломба, ако се користи за пломбирање на колетите	ап..35
	г	Информации за пломбата	O		Се наведуваат додатни податоци кои се однесуваат на трговската пломба (на пример вид на трговска пломба)	ап..350
	д	Информации за пломбата_LNG	C	"R" ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	а2
17.2		ВИНО (полињата ќе се користат по пристапување во ЕУ)	D	"R" за вино наведено во дел XII од Прилог I од Регулацијата (ЕЦ) број 1234/2007		
	а	Категорија-вино	R		За вина наведени во дел XII од Прилог I од Регулацијата (ЕЦ) Број 1234/2007, се наведува една од следниве вредности: 1 = Вино без PDO/PGI 2 = Сортно вино без PDO/PGI 3 = Вино со PDO или PGI 4 = Увозно вино 5 = Друго	п1
	б	Шифра на винородната зона	D	"R" за вино кое се тргува на големо (за количина поголема од 60 литри)	Се наведува винородната зона од која потекнува доброто кое се транспортира, согласно со Прилог IX од Регулацијата (ЕЦ) број 479/2008	п..2
	в	Трета земја на потекло	C	"R" ако во категорија-вино во поле 17.2а е наведено „4“ (увозно вино)	Се наведува шифра на земјата според ISO стандард Alpha 2 Шифра (ISO 3166)	а2
	г	Други информации	O			ап..350
	д	Други информации_LNG	C	"R" ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	а2
17.2.1		ШИФРА ЗА ПОСТАПКАТА НА ТЕХНОЛОШКА ОБРАБОТКА(полињата ќе се користат по пристапување во ЕУ)	D	"R" за вино кое се тргува на големо (за количина поголема од 60 литри)		99x

A	B	B	Г	Д	Г	Е
	а	Шифра на постапката	R		Се наведува една или повеќе „шифри на постапка“ согласно со листа 1.4. б), точка Б од Прилог VI од Регулативата (ЕС) број 436/2009	n..2
18		ДОКУМЕНТИ	O			9x
	а	Краток опис на документот	C	“R”, освен ако користат податоците од поле 18a	Се наведува опис на било кој документ кој се однесува на добрата кои се транспортираат, на пример сертификати кои се однесуваат на ознаката за потекло која се наведена во поле 17	ap..350
	б	Краток опис на документот _LNG	C	“R” ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2
	в	Повикување на документи	C	“R”, освен ако користат податоците од поле 18a	Се наведува повикување на било кој документ кој се однесува на добрата кои се транспортираат	ap..350
	г	Повикување на документи _LNG	C	“R” ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2

Табела 2

ОТКАЖУВАЊЕ НА е-АД

A	B	B	Г	Д	Г	Е
1		ЗАГЛАВИЕ	R			
	а	Датум и време на откажување	C	Ја доделува компјутерскиот систем на Царинската управа после проверка на нацрт пораката за откажување.	Наведеното време е локално време	ДатумВреме
2		е-АД ЗА ДВИЖЕЊЕ НА АКЦИЗНИ ДОБРА	R			
	а	ЕРБД	R		Се наведува ЕАРБД на е-АД за кој се бара откажување	ap21
3		ОТКАЖУВАЊЕ	R			
	а	Причина за откажување	R		Се наведува причината за откажување на е-АД, со користење на шифрите од Табела 6 од овој Прилог II	n..1
	б	Дополнителни информации	C	„R“ ако причината за откажување е 0 „O“ ако причината за откажување е 1,2,3 или 4	Се наведуваат било кои дополнителни информации кои се однесуваат на откажувањето на е-АД	ap..350
	в	Дополнителни	C	„R“ ако се внесува	Се наведува шифра на јазикот	a..2

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
		информации_LNG		соодветен текст	(МК)	

Табела 3

ПРОМЕНА НА ОДРЕДИШТЕ

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
1		ЗАГЛАВИЕ	R			
	а	Датум и време на потврдување на промена на одредиште	C	Го доделува компјутерскиот систем на Царинската управа	Наведеното време е локално време	ДатумВреме
2		Ажурирање на е-АД	R			
	а	Последователен број	C	Го доделува компјутерскиот систем на Царинската управа	Се означува со 1 при почетна верификација и се зголемува со секој промена на одредиштето	n..5
	б	ЕАРБД (Единствен административен референтен број на движење)	R		Се наведува ЕАРБД на е-АД чие одредиште е променето	an21
	в	Траење на движењето	D	"R" кога траењето на движењето се менува по промена на одредиштето	Се наведува вообичаеното времетраење на движењето земајќи го во предвид начинот на превозот и далечината, изразено во часови (Ч) или денови (Д) проследено со двоцифрен број (на пример: 412 или Д04) Наведениот број за „Ч“ треба да биде помал или еднаков на 24. Наведениот број за „Д“ треба да биде помал или еднаков на 92.	an3
	г	Промена на организација на превозот	D	"R" кога лицето кое е одговорно за организирање на превозот се менува заради промена на одредиштето	Се наведува лицето одговорно за организирање на превозот, со користење на една од следниве вредности: 1 = Испраќач 2 = Примач 3 = Сопственик на акцизни добра 4 = Друго.	N1
	д	Број на фактура	D	"R" кога се менува фактурата заради промена на одредиштето	Се наведува бројот на фактурата која се однесува на акцизните добра. Ако фактурата сèуште не е подготвена, треба да се наведе бројот на испратницата или	an..35

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
					друг транспортен документ	
	f	Датум на фактурата	O	"R" кога ќе се промени бројот на фактурата заради промена на одредиштето	Датум на документот од поле 2д	датум
	e	Шифра за начин на превоз	D	"R" кога начинот на превоз се менува заради промена на одредиштето	Се наведува начинот на превоз со користење на шифри од Табела 2, Прилог 1 од овој Правилник	n..2
3		ПРОМЕНЕТО ОДРЕДИШТЕ	R			
	a	Шифра на ново одредиште	R		Се наведува новото одредиште на движењето со користење на една од следниве вредности: 1 = Акцизен склад 2 = Регистриран примач 3 = Привремено регистриран примач 4 = Директна испорака 6 = Извоз	n1
4		НОВ ПРИМАЧ	D	"R" кога се менува примачот заради промена на одредиштето		
	a	Идентификациски број	C	— "R" за шифра на одредиште 1, 2, 3 и 4 — "O" за шифра на одредиште 6 (Види шифра на одредиште во поле 3a)	За шифра на одредиште: - 1, 2, 3 и 4: се наведува валидниот регистарски број од Регистарот на овластени држатели на акцизен склад или регистрирани примачи - 6: се наведува даночниот број на лицето кое го застапува испраќачот во царинскиот орган за извоз	an..16
	b	Назив	R			an..182
	v	Улица	R			an..65
	г	Број	O			an..11
	д	Поштенски број	R			an..10
	f	Град	R			an..50
	e	NAD_LNG	R		Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2
5		МЕСТО НА ИСПОРАКА	C	"R" за шифра на одредиште 1 и 4 "O" за шифра на одредиште 2 и 3. (Види шифра на одредиште во поле 3a)	Се наведува вистинското место на испорака на акцизните добра	
	a	Идентификациски	C	— "R" за шифра на	За шифра на одредиште:	an..16

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
		број		одредиште 1 — "О" за шифра на одредиште 2 и 3. (Види шифра на одредиште во поле 3а)	— 1: се наведува валидниот регистарски број од Регистарот на овластени држатели на акцизен склад — 2 и 3: се наведува даночниот број или било кој друг идентификациски број	
	б	Назив	С	— "R" за шифра на одредиште 2, 3 и 4 — "О" за шифра на одредиште 1. (Види шифра на одредиште во поле 3а)		an..182
	в	Улица	С	За поле 5в, 5д and 5г:		an..65
	г	Број	О	— "R" за шифра на одредиште 2, 3 и 4		an..11
	д	Поштенски број	С	— "О" за шифра на одредиште 1. (Види шифра на одредиште во поле 3а)		an..10
	ѓ	Град	С	— "О" за шифра на одредиште 1. (Види шифра на одредиште во поле 3а)		an..50
	е	NAD_LNG	С	"R" ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2
6		ЦАРИНСКИ ОРГАН Место на испорака	С	"R" во случај на извоз (Шифра на одредиште б) (Види шифра на одредиште во поле 3а)		
	а	Шифра на царинска испостава	R		Се наведува шифрата на царинската испостава за извоз каде ќе биде поднесена извозната царинска декларација во согласност со царинските прописи	an8
7		НОВ ОРГАНИЗАТОР НА ПРЕВОЗОТ	С	"R" за идентификација на лицето одговорно за организирање на превозот, ако вредноста наведена во поле 2г е "3" или "4"		
	а	Даночен број	О			an..35
	б	Назив	R			an..182
	в	Улица	R			an..65
	г	Број	О			an..11
	е	Поштенски број	R			an..10
	д	Град	R			an..50
	ѓ	NAD_LNG	R		Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
8		НОВ ПРЕВОЗНИК	О	"R" кога се менува превозникот заради промена на одредиштето	Идентификација на новото лице кое ќе го врши превозот	
	а	Даночен број	О			ап..35
	б	Назив	R			ап..182
	в	Улица	R			ап..65
	г	Број	О			ап..11
	д	Поштенски број	R			ап..10
	ѓ	Град	R			ап..50
	е	NAD_LNG	R		Се наведува шифра на јазикот (МК)	а2
9		ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕВОЗОТ	D	"R" кога податоците за превозот се менуваат заради промена на одредиште		99x
	а	Шифра на превозното средство	R		Се наведува шифрата на превозното средство кое се однесува на начинот на превоз наведен во поле 2е, со користење на шифрите од Табела 3 од Прилог I на овој Правилник	п..2
	б	Идентитет на превозното средство	R		Се наведува регистарскиот број на превозното/те средство/а	ап..35
	в	Идентификација на пломби	D	"R" ако се користат трговски пломби	Се наведува идентификација на трговските пломби ако се користат за пломбирање на превозното средство	ап..35
	г	Податоци за пломба	О		Се наведуваат податоци за пломбата (на пример вид на пломба)	ап..350
	д	Податоци за пломба_LNG	C	"R" ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	а2
	ѓ	Дополнителни информации	О		Се наведуваат дополнителни информации за превозот (на пример идентитет на секој следен превозник, информации за следните превозни средства)	ап..350
	е	Дополнителни информации_LNG	C	"R" ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	а2

Табела 4

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА ОДРЕДИШТЕ

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
1		ИЗВЕСТУВАЊЕ	R			
	а	Вид на известување	R	Го наведува надлежниот царински орган на одредиштето (во случај на известување за промена на одредиште)	Се наведува причината за известувањето со користење на една од следниве вредности: 1 = Промена на одредиште 2 = Раздвојување на пратката (шифрата ќе се користи после пристапување кон ЕУ)	n1
	б	Датум и време на известување	R	Го пополнува надлежниот царински орган на одредиште	Наведеното време е локално време.	ДатумВреме
	в	ЕАРБД(Единствена административен референтен број на движење)	R	Го пополнува надлежниот царински орган на одредиште	Се наведува ЕАРБД на е-АД за кој се поднесува известувањето	an21
2		ПОЧЕТЕН ЕАРБД	C	Го пополнува надлежниот царински орган на испраќање		9x
	а	ЕАРБД	R	Го пополнува надлежниот царински орган на испраќање		an21

Табела 5

ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ/ПОТВРДА ЗА ИЗВОЗ

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
1		ЗАГЛАВИЕ	R			
	а	Датум и време на верификација на Потврдата за прием/извоз	C	Го доделува компјутерскиот систем на Царинската управа или надлежниот царински орган на одредиште/извоз по електронска проверка на Потврдата за прием/Потврдата за извоз	Наведеното време е локално време.	ДатумВреме
2		е-АД	R			

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
	а	ЕАРБД	R		Се наведува ЕАРБД на е-АД.	ап21
	б	Реден број	R		Се наведува редниот број на е-АД	п..5
3		ПРИМАЧ	D			
	а	Идентификациски број	C	— "R" за шифра на одредиште 1, 2, 3 и 4 — "O" за шифра на одредиште б — не се применува за шифра на одредиште 5 (Види шифра на одредиште во поле 1а од Прилог 1 од овој Правилник)	За шифра на одредиште: — 1, 2, 3 и 4: се наведува важечки регистарски број на држателот на акцизен склад од Регистарот на акцизни дозволи со одобрени акцизни складови или на регистрираниот примач од Регистарот на одобренија на регистрирани примачи. — б: се наведува даночниот број на лицето кое го застапува примачот во царинскиот орган за извоз.(се применува после пристапување во ЕУ)	ап..16
	б	Назив	R			ап..182
	в	Улица	R			ап..65
	г	Број	O			ап..11
	д	Поштенски број	R			ап..10
	ѓ	Град	R			ап..50
	е	NAD_LNG	R		Се наведува шифра на јазикот (МК)	а2
4		МЕСТО НА ИСПОРАКА	D	— "R" за шифра на одредиште 1 и 4 — "O" за шифра на одредиште 2, 3 и 5 (Види шифра на одредиште во поле 1а од Прилог 1 од овој Правилник)	Се наведува вистинското место на испорака на акцизните добра	
	а	Идентификациски број	C	— "R" за шифра на одредиште 1 — "O" за шифра на одредиште 2, 3 и 5 (Види шифра на одредиште во поле 1а од Прилог 1 од овој Правилник)	За шифра на одредиште — 1: се наведува важечки Се наведува валидниот регистарски број на држателот на акцизен склад од Регистарот на акцизни дозволи со одобрени акцизни складови или на регистрираниот примач од Регистарот на одобренија на регистрирани примачи — 2, 3 и 5: се наведува даночниот број или било кој друг идентификациски број	ап..16
	б	Назив	R	— "R" за шифра на		ап..182

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
				одредиште 1, 2, 3 и 5 — "О" за шифра на одредиште4 (Види шифра на одредиште во поле 1а од Прилог 1 од овој Правилник)		
	в	Улица	С	За поле 4в, 4д и 4ѓ:		ап..65
	г	Број	О	— "R" за шифра на		ап..11
	д	Поштенски број	R	одредиште 2, 3, 4 и 5		ап..10
	ѓ	Град	R	— "О" за шифра на одредиште 1 (Види шифра на одредиште во поле 1а од Прилог 1 од овој Правилник)		ап..50
	е	NAD_LNG	R	"R" ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	а2
5		ЦАРИНСКИ ОРГАН Место на одредиште	С	"R" за шифра на одредиште 1, 2, 3, 4, 5и 8 (Види шифра на одредиште во поле 1а од Прилог 1 од овој Правилник)		
	а	Шифра на царинска испостава	R		Се наведува шифрата на царинската испостава или надлежниот орган на одредиште надлежна за контрола на местото на одредиште.	ап8
6		ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ/ИЗВОЗ	R			
	а	Датум на пристигнување на акцизните добра	R		Датум кога завршува движењето согласно со член 8 од овој Правилник.	Датум
	б	Општ заклучок за прием	R		Можни вредности се: 1 = Приемот е прифатен и задоволувачки 2 = Приемот е прифатен иако не е задоволувачки 3 = Приемот е одбиен 4 = Приемот е делумно одбиен 21 = Излезот е прифатен и задоволувачки 22 = Излезот е прифатен иако не е задоволувачки	п..2

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
					23 = Излезот е одбиен	
	в	Дополнителни информации	О		Се наведуваат сите дополнителни податоци за прием на акцизните добра	ап..350
	г	Дополнителни информации _LNG	С	"R" ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	а2
7		ФОРМА НА ПОТВРДАТА ЗА ПРИЕМ/ИЗВОЗ	С	"R" ако вредноста на Општиот заклучок за прием е различна од 1 и 21 (види поле бб)		999х
	а	ЕАРДБ	Р		Се наведува единствениот административен референтен број на движење од соодветниот е-АД кој се однесува на акцизните добра за кои се применува шифра различна од 1 и 21	п..3
	б	Индикатор за кусок или вишок	Д	"R" кога е откриен кусок или вишок за наведената ставка	Можни вредности: К = Кусок В = Вишок	а1
	в	Утвден кусок или вишок	С	"R" ако е даден индикаторот во поле 7б	Се наведува количината (изразена во мерната единица која се однесува на шифрата на производот од Табела 4 и 5 од Прилог I од овој Правилник)	п..15,3
	г	Шифра на акцизното добро	Р		Се наведува шифрата на акцизното добро со користење на шифрите од Табела 4, Прилог I од овој Правилник.	ап4
	д	Одбиена количина	С	"R" ако шифрата во Општиот заклучок за прием е 4 (види поле бб)	Се наведува количината за секоја ставка за која акцизното добро е одбиено (изразено во мерна единица која се однесува на шифрата на производот од Табела 4 и 5, Прилог I од овој Правилник)	п..15,3
7.1		ПРИЧИНА ЗА НЕЗАДОВОЛИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ	Д	"R" за секоја ставка за која се применува Општиот заклучок за прием 2, 3, 4, 22 или 23 (види поле бб)		9Х
	а	Причина за незадоволителни резултати	Р		Можни вредности: 0 = Друго 1 = Вишок 2 = Кусок 3 = Оштетени добра	п1

А	Б	В	Г	Д	Ѓ	Е
					4 = Оштетена пломба 5 = Пријава од ECS (Извозен контролен систем) 6 = Една или повеќе ставки со неточни вредности	
	б	Дополнителни информации	С	— "R" ако причината за незадоволителни резултати е со шифра 0 — "O" ако причината за незадоволителни резултати е со шифра 3, 4 или 5 (види поле 7.1a)	Се наведуваат дополнителни информации поврзани со примањето на акцизното добро.	ap..350
	в	Дополнителни информации_LNG	С	"R" ако се користи соодветно текстуално поле	Се наведува шифра на јазикот (МК)	a2

ПРИЛОГ 2

КОДЕКС НА ШИФРИ

Табела1- Шифра на гарантот

Шифра	Опис
1	Испраќач
2	Превозник
3	Сопственик на акцизните добра
4	Примач
5	Ослободување од поднесување на гаранција во согласност со 35 став (1) од Законот за акцизите
12	Заедничка гаранција на испраќачот и превозникот
13	Заедничка гаранција на испраќачот и сопственикот на акцизните добра
14	Заедничка гаранција на испраќачот и примачот
23	Заедничка гаранција на превозникот и сопственикот на акцизните добра
24	Заедничка гаранција на превозникот и примачот
34	Заедничка гаранција на сопственикот на акцизните добра и примачот
123	Заедничка гаранција на испраќачот, превозникот и сопственикот на акцизните добра
124	Заедничка гаранција на испраќачот, превозникот и примачот
134	Заедничка гаранција на испраќачот, сопственикот на акцизни добра и примачот
234	Заедничка гаранција на превозникот, сопственикот на акцизни добра и примачот
1234	Заедничка гаранција на испраќачот, превозникот, сопственикот на акцизни добра и примачот

Табела 2-Шифра за начин на превоз

Шифра	Опис
0	Друго
1	Поморски превоз
2	Железнички превоз
3	Копнен превоз
4	Авионски превоз
5	Поштенски превоз
7	Превоз со фиксни транспортни инсталации
8	Превоз по внатрешни водени патишта

Табела 3- Шифра на превозно средство

Шифра	Опис
1	Контејнер
2	Возило
3	Приколка
4	Влекач
5	Фиксни транспортни инсталации

Табела 4-Шифри на акцизни добра

Код на акцизен производ	Опис
T	Тутунски производи
B	Пиво
W	Вино и други пијалаци кои се добиваат со варење освен пиво и вино
I	Меѓупроизводи
S	Етил алкохол
E	Енергенти

КАД	КАТ	ЕМ	Опис	А	Е	Г
T200	T	4	Цигари	Н	Н	Н
T300	T	4	Пури и цигарилоси	Н	Н	Н
T400	T	1	Фино сецкан тутун за виткање на цигари	Н	Н	Н
T500	T	1	Друг тутун за пушење	Н	Н	Н
T600	T	1	Тутун за водено луле, тутун за цвакање и тутун за шмткање	Н	Н	Н
T700	T	1	Несогорлив тутунски производ	Н	Н	Н
T800	T	3	Течност за електронска цигара	Н	Н	Н
B000	B	3	Пиво	Д	Д	Н
W200	W	3	Непенливо вино и непенливи ферментирани пијалаци, освен вино и пиво	Д	Н	Н
W300	W	3	Пенливо вино и пенливи ферментирани пијалаци, освен вино и пиво и вино	Д	Н	Н
I000	I	3	Меѓупроизводи	Д	Н	Н
S200	S	3	Алкохолни пијалаци, како што е утврдено со член 56од Законот за акцизи (став 8, точка 2)	Д	Н	Н
S300	S	3	Етил алкохол, како што е дефинирано со член 56од Законот за акцизи (став 8, точка 1), опфатени со тарифниот број 2207 и 2208, освен алкохолни пијалаци (S200).	Д	Н	Н
S400	S	3	Делумно денатуриран алкохол	Д	Н	Н
S500	S	3	Други производи кои содржат етил алкохол, како што е дефинирано со член 56од Законот за акцизи (став 8, точка 3), кои спаѓаат во тарифни броеви различни од 2207 и 2208	Д	Н	Н
E200	E	2	Растителни и животински масла (енергенти). Производи кои спаѓаат во тарифен број од 1507 до 1518, ако се користат како гориво за греење или погонско гориво.	Н	Н	Д
E300	E	2	Минерални масла (енергенти) – производи кои спаѓаат во тарифен број 2707 10, 2707 20, 2707 30 и 2707 50	Н	Н	Д
E410	E	2	Оловен бензин опфатен со тарифниот број 2710 11 31, 2710 11 51 и 2710 11 59	Н	Н	Д
E420	E	2	Безоловен бензин опфатен со тарифен број 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49	Н	Н	Д
E430	E	2	Необележано гасно масло од тарифен број 2710 19 41 до 2710 19 49	Н	Н	Д

КАД	КАТ	ЕМ	Опис	А	Е	Г
E440	Е	2	Обележано гасно масло од тарифен број 2710 19 41 до 2710 19 49	Н	Н	Д
E450	Е	2	Необележен керозин опфатен со тарифен број 2710 19 21 и 2710 19 25	Н	Н	Д
E460	Е	2	Обележан керозин опфатен со тарифен број 2710 19 21 и 2710 19 25	Н	Н	Д
E470	Е	1	Цврсти горива од тарифен број 2710 19 61 до 2710 19 69	Н	Н	Н
E480	Е	2	Производи кои се опфатени со тарифен број 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29 за движење на големо	Н	Н	Д
E490	Е	2	Производи од тарифен број 2710 11 до 2710 19 69, кои не се споменати претходно	Н	Н	Д
E500	Е	1	Течен нафтен гас и други гасни јаглеводороди (LPG) од тарифен број 2711 12 11 до 2711 19 00	Н	Н	Н
E600	Е	1	Заситени ациклични јаглеводороди означени со тарифен број 2901 10	Н	Н	Н
E700	Е	2	Циклични јаглеводороди опфатени со тарифен број 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 и 2902 44	Н	Н	Д
E800	Е	2	Производи од тарифен број 2905 11 00 (метанол (метил алкохол)), кои не се од синтетичко потекло, доколку се користат како гориво за греење или погонско гориво	Н	Н	Д
E910	Е	2	Fatty-acid mono-alkyl esters, со волумен 96,5 % или повеќе естери (FAME) кои се опфатени со тарифен број 3824 90 99	Н	Н	Д
E920	Е	2	Производи од тарифен број 3824 90 99, ако се користат како гориво за греење или моторно масло — различно од Fatty-acid mono-alkyl esters, со волумен 96,5 % или повеќе естери (FAME)	Н	Н	Д
E930	Е	1	Адитиви кои се распоредуваат во тарифните ознаки од Комбинираната номенклатура 3811 11, 3811 19 00 и 3811 90 00	Н	Н	Н

Напомена: Тарифните броеви кои се наведени во табелата за енергенти се оние наведени во Комбинираната номенклатура

Легенда на колони:

КАД—Код на акцизно добро

ЕМ—Единица мерка(Табела5)

КАТ—Категорија на акцизно добро

А: Мора да биде наведена јачината на алкохолот (Да/Не)

Е: Може да се наведен степен на екстракт (Да/Не)

Г: Мора да биде наведена густина на 15 °C (Да/Не)

Табела 5 - Шифри на мерни единици

Шифра на мерни единици	Опис
1	Кг
2	Литар (температура од 15°C)
3	Литар (температура од 20° C)
4	1000 парчиња

Табела 6 - Шифри за причина за откажување

Шифра	Опис
0	Друго
1	Грешка при внесување на податоци
2	Прекин на комерцијална трансакција
3	Дупликат е-АД
4	Движењето не е започнато на датата на испраќање

Табела 7. Шифри на земји

Содржина	Пример
ISOalpha 2 шифра на земја	МК

Се користат ISOalpha 2 шифри на земји како што е специфицирано во ISO – 3166 -1 од 1997 година и последувателните измени (види Прилог 2 кон Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација).

Табела 8. Шифра за јазик

Содржина	Пример
ISOalpha 2 шифра на јазик	МК

Се користат ISOalpha 2 шифри како што е специфицирано во ISO – 639 од 1988 година и последувателните измени. Се користи шифрата „МК“ за да се определи македонскиот јазик.

ПРИЛОГ 3

РЕЗЕРВНА ПОСТАПКА
ОБРАЗЕЦ АРЕЗЕРВНА ПОСТАПКА
ХАРТИЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ ЗА ДВИЖЕЊЕ НА АКЦИЗНИТЕ ДОБРА
ВО ПОСТАПКА НА АКЦИЗНО ОДЛОЖУВАЊЕ

1	ЗАГЛАВИЕ на ХАД	
а	Шифра на одредиште	
б	Траење на движењето	
в	Организатор на превозот	

2	ИСПРАКАЧ	
а	Акцизен број на испраќачот	
б	Назив	
в	Улица	
г	Број	
д	Поштенски број	
ѓ	Град	

3	МЕСТО НА ИСПРАКАЊЕ	
а	Број на акцизниот склад	
б	Назив	
в	Улица	
г	Број	
д	Поштенски број	
ѓ	Град	

4	ЦАРИНСКИ ОРГАН НА ИСПРАКАЊЕ-- УВОЗ	
а	Шифра на царинска испостава	

5	ПРИМАЧ	
а	Идентификациски број	
б	Назив	
в	Улица	
г	Број	
д	Поштенски број	
ѓ	Град	

6	МЕСТО НА ИСПОРАКА	
а	Број на акцизен склад или место на повластено користење	
б	Назив	
в	Улица	
г	Број	
д	Поштенски број	

6	МЕСТО НА ИСПОРАКА
f	Град

7	ЦАРИНСКИ ОРГАН – МЕСТО НА ИСПОРАКА
a	Шифра на царинска испостава

8	Податоци за е-АД
a	Локален референтен број
b	Број на фактура
v	Датум на фактура
r	Шифра на место на поаѓање
d	Датум на испраќање
f	Време на испраќање

8.1	УВОЗНА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА
a	МРН број на увозна царинска декларација

9	ЦАРИНСКИ ОРГАН НА ИСПРАЌАЊЕ
a	Шифра на царинска испостава

10	ГАРАНЦИЈА ЗА ДВИЖЕЊЕ
a	Шифра на подносителот на гаранција

11	ГАРАНТ
a	Акцизен број
b	Даночен број
v	Назив
r	Улица
d	Број
f	Поштенски број
e	Град

12	ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕВОЗ
a	Шифра за начин на превоз
b	Дополнителни податоци

13	ОРГАНИЗАТОР НА ПРЕВОЗ
a	Даночен број
b	Назив
v	Улица
r	Број
d	Поштенски број
f	Град

14	ПРВ ПРЕВОЗНИК
a	Даночен број
b	Назив

14	ПРВ ПРЕВОЗНИК	
в	Улица	
г	Број	
д	Поштенски број	
ф	Град	

15	ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕВОЗОТ	
а	Шифра на превозното средство	
б	Идентификација на превозното средство	
в	Идентификација на пломби	
г	Податоци за пломбата	
д	Дополнителни информации	

16	НАИМЕНУВАНИЕ во ХАД	
а	Единствен референтен број на наменување	
б	Шифра на акцизното добро	
в	Тарифна ознака	
г	Количина	
д	Бруто тежина	
ф	Нето тежина	
е	Степен на алкохол	
ж	Степен на екстракт	
з	Акцизни марки	
с	Користење на акцизни марки	
и	Ознака за потекло	
ј	Големина на производителот (се употребува за пиво и алкохол)	
к	Густина	
л	Трговски опис на акцизното добро	
љ	Трговска марка на производот	

16.1	ПАКУВАЊЕ	
а	Шифра за вид на пакување	
б	Број на колет	
в	Идентификација на трговска плomba	
г	Информации за плomba	

16.2	ВИНО (се применува после пристапување во ЕУ)	
а	Категорија-вино	
б	Шифра на винородната зона	
в	Трета земја на потекло	
г	Други информации	

16.2.1	ШИФРА ЗА ПОСТАПКАТА НА ТЕХНОЛОШКА ОБРАБОТКА НА ВИНОТО (се применува после пристапување во ЕУ)	
а	Шифрана постапката	

17	ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ	
-----------	----------------------------	--

17	ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ	
	а	Краток опис на документот
	в	Повикување на документи

Место и датум	Печат	Потпис
ПОПОЛНУВА НАДЛЕЖНИОТ ЦАРИНСКИ ОРГАН		
Датум и време на одобрување на ХАД за движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување		(Печат)

ОБРАЗЕЦ Б
РЕЗЕРВНА ПОСТАПКА

ХАРТИЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ - ПРОМЕНА НА ОДРЕДИШТЕ

1	Ажурирање на ХАД	
	а	ЕРБД (Единствен референтен број)
	б	Траење на движењето
	в	Промена на организација на превозот
	г	Број на фактура
	д	Датум на фактура
	е	Шифра за начин на превоз
	е	Дополнителни податоци

2	ПРОМЕНА НА ОДРЕДИШТЕ	
	а	Шифра на одредиште

3	НОВ ПРИМАЧ	
	а	Акцизен (идентификациски) број на примач
	б	Назив
	в	Улица
	г	Број
	д	Поштенски број
	е	Град

4	МЕСТО НА ИСПОРАКА	
	а	Број на акцизен склад или место на повластено користење
	б	Назив
	в	Улица
	г	Број
	д	Поштенски број
	е	Град

5	ЦАРИНСКИ ОРГАН – Место на испорака	
	а	Шифра на царинска испостава

6	ОРГАНИЗАТОР НА ПРЕВОЗОТ	
а	Даночен број	
б	Назив	
в	Улица	
г	Број	
д	Поштенски број	
е	Град	

7	НОВ ПРЕВОЗНИК	
а	Даночен број	
б	Назив	
в	Улица	
г	Број	
д	Поштенски број	
е	Град	

8	ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕВОЗОТ	
а	Шифра на превозното средство	
б	Идентитет на превозното средство	
в	Идентификација на пломби	
г	Податоци за пломба	
д	Дополнителни информации	

Место и датум	Печат	Потпис
---------------	-------	--------

ПОПОЛНУВА НАДЛЕЖНИОТ ЦАРИНСКИ ОРГАН	
Датум и време на потврдување на промена на одредиштето	(Печат)

ОБРАЗЕЦ В
РЕЗЕРВНА ПОСТАПКА
ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ/ПОТВРДА ЗА ИЗВОЗ ПРИ ДВИЖЕЊЕ НА АКЦИЗНИТЕ ДОБРА ВО ПОСТАПКА
НА АКЦИЗНО ОДЛОЖУВАЊЕ

1	ДВИЖЕЊЕ НА АКЦИЗНИ ДОБРА	
а	ЕРБД	
б	Реден број	

2	ПРИМАЧ	
а	Идентификациски број	

2	ПРИМАЧ	
б	Назив	
в	Улица	
г	Број	
д	Поштенски број	
ф	Град	

3	МЕСТО НА ИСПОРАКА	
а	Број на акцизен склад или место на повластено користење	
б	Назив	
в	Улица	
г	Број	
д	Поштенски број	
ф	Град	

4	ЦАРИНСКИ ОРГАН – Место на одредиште	
а	Шифра на царинска испостава	

5	ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ/ИЗВОЗ	
а	Датум на пристигнување на акцизните добра	
б	Општ заклучок за прием	
в	Дополнителни информации	

6	ФОРМА НА ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ/ИЗВОЗ	
а	Референтен број на наменување	
б	Индикатор за кусок или вишок	
в	Утврден кусок или вишок	
г	Шифра на акцизно добро	
д	Одбиена количина	

7	ПРИЧИНА ЗА НЕЗАДОВОЛИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ	
а	Причина за незадоволителни резултати	
б	Дополнителни информации	

Место и датум	Печат	Потпис
ПОПОЛНУВА НАДЛЕЖНИОТ ЦАРИНСКИ ОРГАН		
Датум и време на верификација на Потврдата за прием/извоз во резервна постапка		(Печат)

ПРИЛОГ 4

БАРАЊЕ ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА			
1. Податоци за подносителот на барањето			
Назив			
Адреса			
Даночен број		Матичен број	
Одговорно лице		Лице за контакт	
Телефон/Телефакс		Е-маил	
2. Податоци за гаранција			
Денарски износ на гаранцијата			
Гарант кој ја издал гаранцијата			
Важност на гаранцијата	од:		
	до:		
Рок за наплата на гаранцијата			
Евидентен број на гаранција			
Општа гаранција			☐
Поединечна гаранција			☐
3. Месечен просек на пресметан акцизен долг / евентуален долг во последната година (Прилог Пресметка)			
Износ во денари			
4. Во акцизната постапка учествувам како:	имател на акцизна дозвола	☐	
	сопственик на акцизни добра	☐	
	превозник на акцизни добра	☐	
	увозник/извозник	☐	
5. Царинска испостава во која ќе се употребува гаранцијата при увоз/извоз (се запишува шифрата и името на една или повеќе царински испостави)			
Шифра и име			
6. Вид на акцизни добра со детален опис и тарифна ознака			
7. Количина на акцизно добро и единица мерка			
8. Изјави на акцизниот должник			
Изјавувам дека сум регистриран на акцизното/царинското подрачје на Република Северна Македонија			☐
Изјавувам дека имам историја на почитување на акцизните и царинските постапки и на даночните барања			☐
Изјавувам дека сум редовен корисник на следните акцизни/царински постапки	Пуштање во слободен промет на акцизни добра	☐	
	Производство и пуштање во прометна акцизни добра	☐	
	Царинско складирање	☐	
	Извоз на акцизни добра	☐	
	Увоз на акцизни добра	☐	
9. Подносител на барањето			
Име и презиме на одговорно лице			
Потпис на одговорно лице		(м.п.)	

ПОПОЛНУВА ЦАРИНСКА УПРАВА		
Согласно член 35 од Законот за акцизите, а врз основа на податоците наведени во точка 1-9 од ова барање, Царинската управа ОДОБРУВА поднесување на општа гаранција за обезбедување на акцизен долг за движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување.		
<u>Лицето од точка 1 на ова барање:</u> — е регистрирано на акцизното/царинското подрачје на Република Северна Македонија, — има историја на почитување на царинските и даночните барања, — е редовен корисник на предметните акцизни/царински постапки или е познато на царинскиот орган дека има капацитет да ги исполни неговите обврски во однос на тие постапки.		
Број Скопје, Евидентен број на гаранцијата 	(м.п.)	Овластено лице, _____ (потпис)

4521.

Врз основа на член 10 став (20), член 14 став (5), член 16 став (4), член 21 став (3), член 22 став (2), член 23 став (8), член 24 став (3), член 25 став (3), член 30 став (11), член 47 став (12), член 48 став (7), член 49 став (2), член 50 став (3), член 51 став (2), член 52 став (8), член 53 став (4), член 54 став (3), член 95 став (7), член 96 став (5), член 97 став (5), член 98 став (3), член 99 став (6), член 100 став (6), член 101 став (6), член 103 став (13), член 104 став (3), член 106 став (9), член 107 став (2), член 109 став (8), член 110 став (2), член 112 став (5), член 113 став (2) и член 114 став (18) од Законот за акцизите(*) (Службен весник на Република Северна Македонија број 108/19, 143/19 и 225/19) министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ОДАНОЧУВАЊЕ СО АКЦИЗА НА ЕНЕРГЕНТИ И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на оданочување со акциза на енергенти и електрична енергија.

Член 2

(1) Акцизна декларација се пополнува со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа и се поднесува во електронска форма.

(2) Акцизната декларација содржи податоци за идентификација на акцизниот обврзник, видот на акцизната декларација, периодот за кој се поднесува, податоци за акцизните добра и количините, податоци за акцизните складови, шифрите на акцизните дозволи и одобрености, податоци за акцизните гаранции и документите потребни за пополнување на акцизната декларација во зависност од акцизното добро.

Член 3

(1) Барањето за враќање на платената акциза согласно член 14 став (1) точка 1) од Законот за акцизите (во понатамошниот текст: законот) за акцизните добра кои повторно се внесуваат во акцизен склад треба да биде проследено со испратница и фактура за акцизните добра кои се внесуваат во акцизниот склад, известување во кое се наведени причините за враќање на оданочените добра во акцизниот склад како и доказ за платената акциза.

(2) Во случаи на неплаќање на акциза за акцизните добра кои согласно член 14 став (1) точка 1) од законот повторно се внесуваат во акцизен склад во период пократок од акцизниот период, барањето од став (1) на овој член треба да биде проследено со испратница, фактура и известување во кое се наведени причините за враќање на добрата во акцизниот склад.

(3) Барањето за враќање на платената акциза согласно член 14 став (1) точка 2) од законот треба да биде проследено со записник потпишан од овластени лица од надлежен царински орган, овластени лица од подносителот на барањето за уништување, како и од овластени лица од местото каде се врши уништувањето или денатурирањето на акцизното добро, фактура за

набавени акцизни добра, доказ за враќање на акцизното добро, акцизна декларација или увозна царинска декларација која покрај увозните давачки содржи и податок за платена акциза.

(4) Барањето за враќање на платената акциза согласно член 14 став (1) точка 3) од законот треба да биде проследено со извозна царинска декларација со која се потврдува дека стоката го напуштила царинското подрачје и акцизна декларација или увозна царинска декларација која покрај увозните давачки содржи и податок за платена акциза. Во случај на извоз на акцизни добра кои се обележани со акцизни марки се приложува записник оверен од страна на надлежен царински орган кој присуствувал на отстранувањето на акцизните марки од акцизните производи како доказ дека акцизните марки се отстранети од акцизните производи пред извршениот извоз, а во кој е приложен попис на сите отстранети акцизни марки кои физички се предадени на надлежниот царински орган.

Член 4

Акцизната дозвола ги содржи следниве податоци:

- идентификациски број на акцизната дозвола;
- податоци за идентификација на држателот на акцизен склад;
- идентификациски броеви на акцизните складови;
- податоци за локацијата на акцизните складови и нивната намена;
- видови на акцизни добра кои можат да се произведуваат и складираат во акцизните складови со шифри од комбинираната номенклатура и шифрата на акцизното добро;
- обврски на држателот на акцизниот склад;
- податоци за гаранцијата за обезбедување на плаќање на акцизата;
- надлежен орган за надзор над исполнетоста на условите под кои е издадена акцизната дозвола;
- датум на издавање на акцизната дозвола и
- рок на важност на акцизната дозвола.

Член 5

Исполнувањето на условите за издавање на акцизна дозвола наведени во член 21 од законот се докажува со приложување на следните документи:

- решение од Централниот регистар на Република Северна Македонија од кое може да се види дејноста на подносителот на барањето;
- доказ за сопственост или закуп на просториите и/или просторот на акцизниот склад, опремата за вршење на дејноста и мерните уреди;
- потврда за Биланс на успех и Биланс на состојба за последните две години;
- потврда од Централниот регистар на Република Северна Македонија дека против подносителот на барањето не е отпочната постапка за стечај или ликвидација;
- потврда од Централниот регистар на Република Северна Македонија дека против подносителот на барањето не е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност, привремена забрана за вршење одделна дејност и трајна забрана за вршење одделна дејност;

- потврда од основен суд дека подносителот на барањето не е осуден со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор за сторено кривично дело од областа на даноците и царините;

- потврда од Управата за јавни приходи дека подносителот на барањето редовно ги исполнува даночните обврски, не постара од 30 дена;

- потврда за воспоставени стандарди и процедури во работењето, стандарди за безбедности сигурност на областите на физички интегритет, воспоставени служби за контрола на пристап на вработените и на надворешни лица, назначени одговорни лица за логистички процеси и за ракување со акцизните добра, или потврда за стекнат статус на овластен економски оператор;

- доказ дека подносителот на барањето поседува опрема за исполнување на условите за електронска размена на податоци;

- изјава со која барателот на акцизна дозвола се обврзува дека пред издавање на акцизната дозвола ќе достави гаранција за обезбедување на плаќањето на акцизата,

- потврда од надлежна институција за минимални технички услови кои треба да ги исполнува акцизниот склад;

- потврда од надлежна институција за минимални хигиенско-санитарни услови на акцизниот склад;

- потврда од надлежна институција за исполнети мерки, нормативи и стандарди за заштита при работа на акцизниот склад;

- известување за започнување со вршење на дејност доставено до Министерството за труд и социјална политика – Државен инспекторат за труд;

- записник за извршен инспекциски надзор од областа на безбедност и здравје при работа изготвен од страна на Министерството за труд и социјална политика – Државен инспекторат за труд;

- пријава за исполнување на минимално техничките услови за вршење на трговија и започнување со работа на продажен или друг деловен објект, доставена до Министерството за економија – Државен пазарен инспекторат;

- за производство на енергенти се приложува лиценца за вршење на енергетска дејност преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати издадена од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги, или лиценца за вршење на енергетска дејност производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива и

- за складирање и трговија на големо со енергенти се приложува лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт издадена од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги.

Член 6

(1) Барањето за издавање на акцизна дозвола ги содржи следните елементи:

- податоци за идентификација на подносителот на барањето (назив, седиште, адреса и податоци за контакт, единствен даночен број);

- податоци за одговорното лице на подносителот на барањето;

- податоци за локациите на просториите што се користат за извршување на акцизната дејност;

- податоци за дејноста која ќе се врши во акцизниот склад во смисла на производство, преработка или складирање на акцизни добра;

- податок за волуменски капацитет на резервоарите;

- име, презиме, адреса на живеење и ЕМБГ на лицето одговорно за работењето со акцизниот склад, определено од страна на барателот со депониран потпис како и име, презиме и адреса на неговиот полномошник, исто така со депониран потпис;

- видови и трговски назив на акцизните добра кои ќе се произведуваат и складираат според тарифните ознаки од номенклатурата на царинската тарифа и

- податоци за планираните годишни количини на производство на акцизни добра, и за планираните годишни количини на складирани акцизни добра по одделни видови.

(2) Кон барањето од став (1) на овој член се приложува следната документација:

- технички опис на просториите и/или просторот на акцизниот склад вклучувајќи и скица на складот и околината на складот;

- бизнис план кој содржи информации за:

а) видот на акцизните добра што треба да се произведат или складираат во акцизниот склад;

б) просечна месечна количина на акцизни добра што треба да се складираат - според видот на акцизните добра и стапките на акциза;

в) максимална планирана количина на акцизни добра, кои во акцизниот период треба да се пуштат во слободен промет - по видови добра и стапки на акциза и

г) производствен капацитет за акцизните добра и максимален капацитет на складирање на акцизните добра - по видови добра и стапки на акциза;

- детален нацрт на просторот и обележување на местото каде што точно ќе биде акцизниот склад, како и приказ на сите постројки, опрема и уреди во рамките на истиот со опис на нивната функција и намена, како и локација на мерните уреди;

- информација со податоци за опремата потребна за извршување на акцизната дејност;

- детален опис на дејноста во зависност од видот на акцизниот склад, вклучувајќи и набројување на видовете на постапки што ќе се извршуваат во акцизниот склад;

- технолошка шема со опис на производниот процес, стандардни трошоци, максимални вредности на технолошките загуби и техничка спецификација;

- информација за годишни планирани количини на основни сировини што ќе се користат при производство на акцизни добра и стапки на расходи за финалниот производ;

- опис на начинот на мерење на акцизните добра и податоци за уредите кои овозможуваат мерење на произведените, преработените, складираните и испорачаните акцизни добра согласно со меѓународните стандарди заедно со одобрение од надлежен орган за метрологија;

- информација со податоци за планираните годишни количини на производство на акцизни добра и за планираните годишни количини на складирани акцизни добра по одделни видови;

- опис за начинот на одредување и утврдување на нормативите за производство на акцизни добра;

- детален опис за начинот на одредување и утврдување на губитоците или кусоците во производството, складирањето и транспортот, според одделни видови акцизни добра;

- опис на постапката на испраќање на акцизните добра од акцизен склад по видови акцизни добра и податоци за количина на испратени акцизни добра;

- опис на материјално и сметководствено следење на работењето на акцизниот склад и

- информација за местото на водење на главното сметководство.

Член 7

Акцизната дозвола се издава со верификација во електронскиот Регистар на акцизни дозволи со одобрени акцизни склади и притоа се доделува единствен регистарски број.

Член 8

Регистарот на акцизни дозволи со одобрени акцизни склади ги содржи следниве податоци:

- идентификациски број на акцизната дозвола;
- идентификациски број на држателот на акцизен склад;

- име и адреса на седиште на држателот на акцизен склад;

- идентификациски број, адреса и намена на акцизниот склад, односно склади;

- вид на акцизните добра со шифри од Комбинираната номенклатура на кои се однесува акцизната дозвола и

- датум на издавање на акцизната дозвола, датум на важност и датум на престанување на важност на акцизната дозвола.

Член 9

(1) Исполнувањето на обврските од член 24 став (1) од законот се врши преку спроведување на надзор и следење на работата на складот, констатирање и пријавување на неправилности и отстранување на истите, спроведување на постојан надзор и контрола на процесите на складирање или производство на акцизните добра согласно условите под кои е издадена акцизната дозвола, надгледување на постапките во акцизниот склад наведени во член 24 став (1) точка 2) од законот со редовно поднесување на акцизни декларации за произведени количини на акцизни добра и акцизни декларации за преработени количини на акцизни добра во случај на преработка на акцизни добра преку користење на компјутерскиот систем на Царинската управа.

(2) Во случаите кои се однесуваат на констатирање на загубите, односно кусоците на акцизните добра во акцизниот склад согласно одредбите од член 24 став (1) точка 3) од законот, исполнувањето на обврските се

врши преку испраќање на известување за загуби или кусоци во електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа.

Член 10

(1) Барањето за измена на акцизна дозвола ги содржи податоците наведени од член 6 од овој правилник.

(2) Кон барањето од став (1) на овој член се доставуваат податоци за предложените измени, нацрти или скици соодветни на бараните измени.

Член 11

(1) Барањето за прифаќање на гаранција за обезбедување на акцизниот долг, треба да ги содржи следните податоци:

- вид на гаранција за која се бара одобрување;
- информации за идентитетот на подносителот на барањето;

- податоци за акцизните добра за кои ќе се употребува гаранцијата и

- општи услови за одобрување на гаранцијата кои опфаќаат регистрација на акцизниот обврзник во Република Северна Македонија, редовност во акцизните постапки, добра финансиска состојба, подготвеност за водење на транспортни операции.

(2) Барањето од став (1) на овој член се поднесува на Образецот АК-БГ даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 12

Висината на износот за обезбедување на акцизниот долг за држател на акцизен склад се пресметува според следната формула:

$$\Gamma = \frac{20 \times \text{ACC1} + 100 \times \text{АСП}}{100}$$

при што:

- Γ е износ на гаранција;

- ACC1 е износ на акциза за просечна месечна количина на складирани акцизни добра за секој вид акцизно добро и

- АСП е износ на акцизата на просечна месечна количина на акцизни добра пуштени во слободен промет по ставка за секој вид на акцизни добра.

Член 13

(1) Висината на износот за обезбедување на акцизниот долг за повластен корисник се пресметува според следната формула:

$$\Gamma = \frac{50 \times \text{ПКАД}}{100}$$

при што:

- Γ е износ на гаранција и

- ПКАД е износ на акциза за годишна планирана количина на акцизни добра наменети за повластено користење.

(2) Акцизата за планираната количина на акцизни добра се утврдува врз основа на податокот за секој поединечен вид на акцизно добро кое се планира да биде користено во текот на годината и кое е одобрено и содржано во одобрението за повластено користење.

(3) При зголемување на планираните годишни количини на акцизни добра за повластено користење треба да се усогласи висината за обезбедување на акцизниот долг согласно формулата од став (1) на овој член и новите планирани количини на акцизни добра.

Член 14

(1) Барањето за остварување на правото на враќање на платената акциза согласно член 47 од законот содржи податоци за акцизниот обврзник, податоци во врска со банкарската сметка на која ќе се изврши враќањето на акцизата, основот за враќање на акцизата, документи за докажување на основаноста на барањето и доказ за платена акциза.

(2) Барањето од став (1) на овој член се поднесува во електронска форма преку компјутерскиот систем на Царинската управа.

(3) За враќање на платената акциза се доставуваат фактури или сметки во оригинал, во кои е наведено акцизното добро според кое може да се утврди износот на акцизата и/или е искажана пресметаната и платената акциза.

Член 15

(1) Ослободувањето од акциза од член 48 став (1) точка 3) од законот, за акцизни добра кои патникот кој доаѓа од странство ги носи со себе во личниот багаж и ослободувањата од член 48 став (1) точка 4) од законот, за акцизни добра кои едно физичко лице од странство повремено му ги испраќа во мали пратки на физичко лице во Република Северна Македонија, во количини кои немаат комерцијален карактер и доколку истите се ослободени од плаќање на увозни давачки согласно царинските и даночните прописи, се остварува истовремено со ослободување од царинските давачки согласно Царинскиот закон.

(2) Согласно член 48 став (5) точки 1) и 2) од законот од плаќање на акциза се ослободуваат акцизни добра кои заради утврдување на нивниот состав, квалитет или други технички карактеристики, се наменети како проба за анализа, за неопходни производствени тестови, за научни цели или за научно-истражувачки цели или за контрола на квалитетот, на начин во кој акцизните добра во целост треба да се употребат или уништат.

(3) За остварување на правото за ослободување од плаќање акциза согласно член 48 став (5) точки 1) и 2) од законот, подносителот на барањето треба да ги достави следните документи:

1) изјава за наменско користење на акцизните добра во согласност со условите во став (3) на овој член;

2) фактура или друг документ во кој е наведена количината на акцизните добра за кои се бара ослободување од плаќање на акциза која треба да соодветствува со став (1) точка 2) на овој член и

3) одобрение за акцизно повластено користење или акцизна дозвола.

(4) Доколку акцизните добра подлежат на акциза за кои не е настаната акциза, се неупотребливи и поради тоа треба да се уништат под царински надзор согласно член 48 став 5 точка 4) од законот, држателот на акцизен склад или повластениот корисник начинот на ослободувањето од плаќање акциза го вршат со поднесување на барање за уништување во писмена форма и во електронска форма преку компјутерскиот систем на Царинската управа и со уништување на акцизното добро под царински надзор.

(5) Со поднесеното барање за уништување, држателот на акцизен склад или повластениот корисник го известува надлежниот царински орган за местото, видот и количината на акцизните добра што имаат намера да ги уништат, при што ја опишуваат причината за неупотребливоста на акцизните добра и приложуваат соодветни докази и предлагаат начин на уништување на акцизните добра.

(6) Уништувањето се спроведува во зависност од видот на акцизното добро на начин да биде потполно уништено или целосно неупотребливо како акцизно добро.

Член 16

Одобрението за повластен корисник ги содржи следните податоци:

- идентификациски број на одобрението;
- податоци за идентификација на повластениот корисник;
- идентификациски број за секое овластено место на користење на акцизните добра согласно одобрението;
- податоци за локацијата на овластеното место на користење;
- видовите и количините на акцизни добра кои можат да се користат во овластеното место за користење со шифра на акцизните добра и шифра за повластено користење;
- обврски на повластениот корисник;
- податоци за гаранцијата за обезбедување на плаќање на акцизата;
- надлежен орган за надзор над исполнетоста на условите под кои е издадено одобрението;
- датум на издавање на одобрението и
- рок на важност на одобрението.

Член 17

Исполнувањето на условите за издавање на одобрение за повластен корисник наведени во член 50 од законот се докажува со приложување на следните документи:

- решение од Централниот регистар на Република Северна Македонија од кое може да се види дејноста на подносителот на барањето;
- доказ за сопственост или закуп на просториите и/или просторот на повластеното користење, опремата за вршење на дејноста и мерните уреди;
- потврда за Биланс на успех и Биланс на состојба за последните две години;

- потврда од Централниот регистар на Република Северна Македонија дека против подносителот на барањето не е отпочната постапка за стечај или ликвидација;

- потврда од Централниот регистар на Република Северна Македонија дека против подносителот на барањето не е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност, привремена забрана за вршење одделна дејност и трајна забрана за вршење одделна дејност;

- потврда од основен суд дека подносителот на барањето не е осуден со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор за сторено кривично дело од областа на даноците и царините;

- потврда од Управата за јавни приходи дека подносителот на барањето редовно ги исполнува даночните обврски, не постара од 30 дена;

- потврда за воспоставени стандарди и процедури во работењето, стандарди за безбедности сигурност на областите на физички интегритет, воспоставени служби за контрола на пристап на вработените и на надворешни лица, назначени одговорни лица за логистички процеси и за ракување со акцизните добра, или потврда за стекнат статус на овластен економски оператор;

- доказ дека подносителот на барањето поседува опрема за исполнување на условите за електронска размена на податоци;

- изјава со која барателот на одобрение за повластен корисник се обврзува дека пред издавање на одобрението ќе достави гаранција за обезбедување на плаќањето на акцизата;

- потврда од надлежна институција за минимални технички услови кои треба да ги исполнува местото на повластено користење;

- потврда од надлежна институција за минимални хигиенско-санитарни услови на местото на повластено користење;

- потврда од надлежна институција за исполнети мерки, нормативи и стандарди за заштита при работа на местото на повластено користење;

- известување за започнување со вршење на дејност доставено до Министерството за труд и социјална политика – Државен инспекторат за труд;

- записник за извршен инспекциски надзор од областа на безбедност и здравје при работа изготвен од страна на Министерството за труд и социјална политика – Државен инспекторат за труд и

- пријава за исполнување на минимално техничките услови за вршење на трговија и започнување со работа на продажен или друг деловен објект, доставена до Министерството за економија – Државен пазарен инспекторат.

Член 18

(1) Барањето за издавање на одобрение за повластен корисник на акцизни добра ги содржи следните податоци:

- податоци за идентификација на подносителот на барањето (назив, седиште, адреса и податоци за контакт, единствен даночен број);

- податоци за одговорното лице на подносителот на барањето;

- видови и трговски назив на акцизните добра за кои се бара ослободување од акциза за цели од член 74 и член 99 од законот според тарифните ознаки од номенклатурата на царинската тарифа;

- податоци за локациите на местото на повластено користење и

- количините на акцизните добра кои се потребни за производството односно повластено користење во текот на една календарска година со шифра за повластено користење.

(2) Кон барањето од став (1) на овој член се приложува следната документација:

- технички опис на просториите и/или просторот за повластено користење вклучувајќи и скица на објектот и околината на објектот;

- опис на деловни активности каде ќе се користат акцизните добра со повластена акциза;

- податоци за локацијата, скица и опис на просториите (производни, складишни или слични) во кои ќе бидат сместени и употребувани повластените акцизни добра;

- нормативи за употреба на акцизното добро при производство;

- опис на намената на акцизното добро за кое се бара ослободување од акциза;

- податоци за опремата потребна за извршување на дејноста во поглед на утврдување на количините и употребата на акцизните добра;

- опис на поединечни производни постапки и норматив за користење на акцизното добро кога истото се користи во производствен процес;

- податоци за уредите кои овозможуваат мерење на примени, потрошени и количини на залиха на акцизни добра со одобрение од надлежен орган за метрологија (во случај кога акцизното добро не се користи во непремената амбалажа);

- информација со податоци за опремата потребна за извршување на акцизната дејност;

- технолошка шема со опис на производниот процес, стандардни трошоци, максимални вредности на технолошките загуби и техничка спецификација во случај на производство;

- информација за годишни планирани количини на основни сировини што ќе се користат при производство и стапки на расходи за финалниот производ, во случај на користење на акцизните добра во производство;

- информација со податоци за планираните годишни количини на производство на акцизни добра и за планираните годишни количини на складирани акцизни добра по одделни видови;

- детален опис за начинот на одредување и утврдување на губитоците или кусоци;

- опис на постапката на прием на акцизните добра од акцизен склад по видови акцизни добра;

- опис на материјално и сметководствено следење на повластените акцизни добра и

- информација за местото на водење на главното сметководство.

Член 19

Одобрението за повластен корисник се издава со верификација во електронскиот регистар за одобренија за повластен корисник и при тоа се доделува единствен регистерски број.

Член 20

Електронскиот Регистар на одобренија за повластени корисници на акцизни добра ги содржи следните податоци:

- идентификациски број на одобрението;
- идентификациски број на повластениот корисник;
- име и адреса на седиште на повластениот корисник;
- идентификациски број, адреса и намена на овластеното место на користење;
- листа на акцизните добра со шифри на кои се однесува акцизното одобрение и
- датумот на издавањето на одобрението, датум на важење и датумот на престанување на важноста на одобрението.

Член 21

(1) Исполнувањето на обврските од член 53 став (1) од законот се врши преку спроведување на надзор и следење на работата, констатирање и пријавување на неправилности и отстранување на истите, соодветно чување на акцизните добра во местото на повластено користење и користење на акцизните добра согласно намената за која е издадено одобрението за повластен корисник, надгледување на постапките за прием, чување и употреба на акцизните добра наведени во член 53 став (1) точка 3) од законот, и редовно и во електронска форма да ги следи и да оверува е-АД документ со потврда на приемот на акцизните добра кои се движат од имателот на акцизна дозвола до повластениот корисник преку користење на компјутерскиот систем на Царинската управа.

(2) Месечниот извештај за набавени, увезени, складирани, пренесени и потрошени акцизни добра по видови и количини за секое место на повластено користење кое се поднесува во електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа ги содржи податоците за набавени, увезени, складирани, пренесени и потрошени акцизни добра по видови и количини за секое место на повластено користење.

Член 22

(1) Барањето за измена на одобрението за повластен корисник на акцизни добра се поднесува во случаите кога се бара промена на количините на акцизните добра за повластено користење, отварање или затварање на места за повластено користење или кога имателот на

одобрението предвидува да направи структурни промени (проширување, намалување, доградба и слично) или дополнително инсталирање на нова инфраструктура (опрема, машини, уреди, цевки, резервоари и слично) кои се директно поврзани со користењето на акцизните или се бара дополнителна активност со ново акцизно добро.

(2) Барањето од став (1) на овој член содржи податоци и документи наведени во член 18 од овој правилник и докази за исполнување на предвидените услови во член 17 од овој правилник согласно бараните измени во одобрението за повластен корисник.

Член 23

(1) Исполнувањето на условите согласно член 95 ставови (2) и (3) се докажува со доказ за платена акциза или со одобрение за повластен корисник на акцизни добра.

(2) Обележувањето на резервоарите во акцизниот склад за производство на енергенти се врши согласно податоците кои се содржани во издадената акцизна дозвола по чие издавање се врши обележување на секој поединечен акцизен склад со шифра и код кој е генериран од електронската евиденција на акцизната дозвола.

(3) Обележувањето се врши со прицврстување табла со натпис "АКЦИЗЕН СКЛАД" од цврст материјал поставена на видно место, на која со големи букви и бројки е испечатен бројот на акцизниот склад.

Член 24

(1) Обележувањето на резервоарите за складирање на енергенти во акцизниот склад се врши согласно податоците кои се содржани во издадената акцизна дозвола по чие издавање се врши обележување на секој поединечен акцизен склад со шифра и код кој е генериран од електронската евиденција на акцизната дозвола.

(2) Обележувањето се врши со прицврстување табла со натпис "АКЦИЗЕН СКЛАД" од цврст материјал поставена на видно место, на која со големи букви и бројки е испечатен бројот на акцизниот склад.

Член 25

Известувањето во случај на непредвидени околности и виша сила кога држателот превзема дејства согласно член 97 став (4) се врши преку оперативниот центар на Царинската управа со опис за настанатата состојба, превземените активности со опис на настанатата штета, количините на уништени и/или изгубени акцизни добра опишани по вид и тарифна ознака.

Член 26

(1) Барањето за враќање на акциза за течен нафтен гас содржи податоци за потрошена количина на нафтен гас во даден период, намената и местото каде е потро-

шена наведената количина на нафтен гас, податоци од фактури и/или увозни царински декларации за износите на платена акциза и количина набавен течен нафтен гас, како и податоци за банката и сметката на која треба да се изврши враќањето на платената акциза.

(2) Кон барањето од став (1) на овој член се приложува следната документација:

- решение и тековна состојба од Централниот регистар на Република Северна Македонија;

- детален опис на дејноста, за која се користи течен нафтен гас како погонско гориво или како додаток на друго минерално масло како погонско гориво, во индустријата, и локацијата на производството, каде што ќе се користи течниот нафтен гас;

- изјава на одговорното лице, на лицето кое врши индустриска дејност, за месечната, односно годишната потрошувачка на течен нафтен гас како погонско гориво или како додаток на друго минерално масло како погонско гориво во процесот на производство, за претходните три години и планирана потрошувачка во тековната и наредната календарска година;

- изјава на одговорното лице, на лицето кое има намера да врши индустриска дејност, за планираната месечна, односно планирана годишната потрошувачка на течен нафтен гас како погонско гориво или како додаток на друго минерално масло како погонско гориво во процесот на производството, за тековната и наредната календарска година;

- фактура за набавен течен нафтен гас или царинска декларација за увезен течен нафтен гас и

- други докази за оправданоста за враќање на акцизата од евиденцијата на лицето кое бара враќање, за количините на течен нафтен гас кои се употребени како погонско гориво или како додаток на друго минерално масло како погонско гориво, во индустријата, во периодот за кој се бара враќање.

(3) Враќањето на акцизата за течен нафтен гас се врши со прифаќање и верификување на регистрираното електронското барање за враќање на платената акциза, за што подносителот на барањето добива електронска порака од компјутерскиот систем на Царинската управа.

Член 27

Ослободувањето на енергентите и електричната енергија се врши со издавање на одобрение за повластен корисник на акцизни добра согласно член 49 од законот.

Член 28

(1) Барањето за издавање на одобрение за ослободување од акциза за енергенти при реализација на проектот содржи податоци за:

- идентификација на подносителот на барањето (назив, седиште, адреса и податоци за контакт, единствен даночен број);

- одговорното лице на подносителот на барањето;

- називот на проектот;

- податоци за Имплементаторот задолжен за реализирање на проектот;

- датум на договорот склучен помеѓу Владата на Република Македонија и странскиот донатор и

- видови и трговски назив на акцизното добро кои се ослободува од акциза, според тарифните ознаки од номенклатурата на царинската тарифа.

(2) Кон барањето за издавање на одобрение за ослободување од акциза за енергенти при реализација на проекти согласно член 100 од законот се приложува потврда за регистрација на проектот која содржи податоци за називот на проектот на македонски и англиски јазик, вредноста на донацијата за соодветниот проект, име на имплементаторот кој е задолжен за реализирање на проектот и датум на договорот во кој има клаузула дека донираните средства не можат да се користат за плаќање на јавни давачки во Република Северна Македонија.

Член 29

Одобрението за ослободување од акциза за енергенти при реализација на проекти ги содржи следниве податоци:

- идентификациски број на одобрението;

- податоци за идентификација на имателот на одобрението;

- називот на проектот;

- податоци за Имплементаторот задолжен за реализирање на проектот,

- датум на договорот;

- видови на акцизни добра ослободени од акциза со шифри од комбинираниот номенклатура и шифрата на акцизното добро;

- обврски на имателот на одобрението;

- надлежен орган за надзор над исполнетоста на условите под кои е издадено одобрението за ослободување од акциза за енергенти при реализација на проекти,

- датум на издавање на одобрението и

- рок на важност на одобрението.

Член 30

Ослободувањето од акциза за енергенти при реализација на проекти се остварува преку поднесување на барање за добивање на одобрение за ослободување од акциза за енергенти при реализација на проекти согласно член 100 став (3) од законот со верификација и доделување на единствен регистарски број.

Член 31

(1) Енергентите од член 92 став (3) точка 2) од законот кои се употребуваат како гориво за греење треба да бидат обележани со средство за обележување со црвена боја (C.I. Solvent Red 19) и енергентите од член 92 став (3) точка 4) од законот кои се употребуваат како керозин за греење треба да бидат обележани со зелена боја и треба да содржат индикатор C.I. Solvent Yellow 124 (N-Ethyl-N-[2-(1-isobutoxyethoxy) ethyl]-4(phenylazo)anilin) во количество не помало од 6,0 mg/l енергент, а не поголемо од 9,0 mg/l енергент.

(2) Црвената, односно зелената боја треба да бидат во количина која е видлива и која дава визуелна разлика меѓу гасното масло како погонско гориво и гасното масло како гориво за греење, односно помеѓу керозинот како погонско гориво и керозинот за греење.

(3) Средството за обележување со црвена или зелена боја се состои од:

- 5 gr. N-Ethyl-1-(4-phenylazophenylazo)-naphtyl-2-amin или
- 6,5 gr. N-Ethylhexyl-1-(tolylazotolylazo)naphtyl-2-amin или
- 7,4 gr. N-Tridecyl-1-(tolylazotolylazo)naphtyl-2-amin, или мешавина од овие материи со слично дејство на бојосување, рамномерно растворени во 1.000 килограми енергент.

(4) Количината и присутноста на индикаторот C.I. Solvent Yellow 124 се одредува според Заедничките референтни методи за одредување на Еуромаркерите.

(5) Обележувањето на енергентите од став (1) на овој член се врши со уред и опрема за дозирање на средството за обележување на енергентите.

(6) Одобрението за обележување на енергенти содржи податоци за акцизниот склад во кој ќе се врши обележувањето, податоци за уредот и опремата која е инсталирана и податок за број на плomba/и доколку уредите и опремата се пломбирани од страна на надлежен царински орган.

Член 32

(1) Исполнетоста на условите за издавање на одобрение за вршење на трговија со енергенти кои содржат материи за обележување наведени во член 103 став (4) од законот се докажува со приложување на следните документи:

- решение од Централниот регистар на Република Северна Македонија од кое може да се види дејноста и седиштето на подносителот на барањето;
- документ за сопственост или закуп на просториите и/или просторот за производство, опремата за вршење на дејноста и мерните уреди;
- потврда од Централниот регистар на Република Северна Македонија дека против подносителот на барањето не е отпочната постапка за стечај или ликвидација;

- потврда од Централниот регистар на Република Северна Македонија дека против подносителот на барањето не е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност, привремена забрана за вршење одделна дејност и трајна забрана за вршење одделна дејност;

- потврда од основен суд дека подносителот на барањето не е осуден со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор за сторено кривично дело од областа на даноците и царините;

- потврда од Управата за јавни приходи дека подносителот на барањето редовно ги исполнува даночните обврски, не постара од 30 дена и

- доказ дека подносителот на барањето поседува опрема за исполнување на условите за електронска размена на податоци.

- известување за започнување со вршење на дејност доставено до Министерството за труд и социјална политика – Државен инспекторат за труд;

- записник за извршен инспекциски надзор од областа на безбедност и здравје при работа изготвен од страна на Министерството за труд и социјална политика – Државен инспекторат за труд и

- пријава за исполнување на минимално техничките услови за вршење на трговија и започнување со работа на продажен или друг деловен објект, доставена до Министерството за економија – Државен пазарен инспекторат.

(2) Барањето за издавање на одобрение за вршење трговија со енергенти кои содржат материи за обележување ги содржи следните податоци:

- податоци за идентификација на подносителот на барањето (назив, седиште, дејност, адреса и податоци за контакт, единствен даночен број);
- податоци за одговорното лице на подносителот на барањето;
- податоци за локациите на објектите каде ќе се извршува дејноста трговија со обележани енергенти;

- податоци за капацитет на резервоарите во кои се складираат обележаните енергенти и

- број на продажни места за точење на обележани енергенти за секоја малопродажна локација.

(3) Кон барањето од став (2) на овој член се доставуваат следните документи:

- решение од Централниот регистар на Република Северна Македонија од кое може да се види дејноста на подносителот на барањето;
- податоци за локациите на објектите каде ќе се извршува дејноста трговија со обележани енергенти со бројот на продажни места за точење на обележани енергенти за секоја малопродажна локација;
- вид и тарифни ознаки на обележани енергенти;

- податоци за уредите кои овозможуваат мерење на примени, издадени и количини на залиха на обележани енергенти со прилог одобрение од надлежен орган за метрологија и

- информација за местото на водење на главното сметководство.

Член 33

Одобрението за вршење трговија со енергенти кои содржат материји за обележување ги содржи следните податоци:

- идентификациски број на одобрението;
- податоци за идентификација на лицата кои вршат дејност трговија со обележани енергенти (назив, седиште, дејност, адреса, податоци за контакт и единствен даночен број);
- податоци за одговорното лице на одобрението за вршење трговија со обележани енергенти;
- идентификациски број за секое овластено место каде ќе се извршува дејноста трговија со обележани енергенти;
- податоци за капацитет на резервоарите во кои се складираат обележаните енергенти,
- број на продажни места за точење на обележани енергенти за секоја малопродажна локација;
- вид на акцизни добра кои можат да се користат во овластеното место за трговија со обележани енергенти и шифра на акцизните добра;
- обврски на имателот на одобрение за вршење трговија со обележани енергенти,
- надлежен орган за надзор над исполнетоста на условите под кои е издадено одобрението за вршење трговија со обележани енергенти;
- датум на издавање на одобрението за вршење трговија со обележани енергенти и
- рок на важност на одобрението за вршење трговија со обележани енергенти.

Член 34

Електронскиот Регистар на трговци со обележани енергенти ги содржи следните податоци:

- идентификациски број на одобрение за вршење трговија со обележани енергенти;
- назив и Единствениот даночен број ЕДБ на имателот на одобрението за вршење трговија со обележани енергенти;
- адреса на седиштето на имателот на одобрението за вршење трговија со обележани енергенти;
- број на овластени места за трговија со обележани енергенти и адреса;
- вид на обележан енергент со шифра и

- датумот на издавањето, датум на важење и датум на престанување на важноста на одобрението за вршење трговија со обележани енергенти.

Член 35

(1) Евиденцијата на лицата кои купуваат енергенти кои содржат материји за обележување ги содржи следните податоци:

- име и презиме, ако купувачот е физичко лице или назив на правното лице;
- единствен матичен или единствен даночен број на купувачот на обележен енергент,
- адреса на живеење или седиште на правното лице кое купува обележен енергент,
- вид и количина во литри на купен обележан енергент;
- датум и време на продажбата на обележаниот енергент;
- продажно место на обележаниот енергент;
- број на фискална каса и број на сметка од системот за евиденција на продажба на трговецот на мало на обележани енергенти;
- број на фактура или број на сметка во случај на продажба на големо од склад за трговија на големо со обележани енергенти.

(2) Известувањето во случај на прекин на комуникацијата и преносот на податоците во период подолг од 24 часа содржи опис за настаниот прекин и ги содржи истите податоци од пораката која се разменува со серверот кај надлежниот царински орган.

Член 36

Записникот од извршениот попис во случај на зголемување на акцизата за енергенти содржи податоци за затечени залихи на енергенти во складовите за трговија на големо, одделно по вид на енергенти и количини во секој поединечен резервоар, затечени количини енергенти во транспортните средства – цистерни, затечени залихи на енергенти во резервоарите на бензинските станици за малопродажба, одделно по вид и количина за секој резервоар поединечно, вклучително и затечените количини во други складови и простори на производителот, увозникот, трговецот на големо и трговецот на мало каде се чуваат и складираат енергентите.

Член 37

(1) Акцизната декларација за пресметка на акциза за електрична енергија содржи податоци за испорачана електрична енергија и податоци за пресметка на акцизата.

(2) Акцизната декларација од став (1) на овој член се пополнува во електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа.

Член 38

Остварувањето на правото за ослободување од плаќање на акциза за електрична енергија согласно одредбите од член 107 став (1) од законот се врши со поднесување на месечна пријава за користење на електрична енергија.

Член 39

(1) Акцизна декларација за пресметка на акциза за природен гас содржи податоци за испорачана количина на природен гас и податоци за пресметка на акцизата.

(2) Акцизната декларација од став (1) на овој член се пополнува во електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа.

Член 40

Остварувањето на правото за ослободување од плаќање на акциза за природен гас согласно одредбите од член 110 став (1) од законот се врши со поднесување на месечна пријава за користење на природен гас.

Член 41

(1) Акцизната декларација за пресметка на акциза за јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс содржи податоци за испорачана количина на јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс и податоци за пресметка на акцизата.

(2) Акцизната декларација од став (1) на овој член се пополнува во електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа.

Член 42

Остварувањето на правото за ослободување од плаќање на акциза за јаглен, кокс и лигнит согласно одредбите од член 113 став (1) од законот се остварува преку одобрение за повластен корисник на акцизни добра.

Член 43

(1) Електронскиот Регистар на акцизни обврзници на електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит или нафтен кокс ги содржи следните податоци:

- идентификациски број на одобрение за акцизен обврзник на електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит или нафтен кокс;

- назив и ЕДБ на имателот на одобрението за акцизен обврзник на електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит или нафтен кокс;

- адреса на седиштето на имателот на одобрението за акцизен обврзник на електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит или нафтен кокс;

- вид на енергент со шифра и

- датумот на издавањето, датум на важење и датум на престанување на важноста на одобрението за акцизен обврзник на електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит или нафтен кокс.

(2) Одобрението за акцизен обврзник на електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит или нафтен кокс ги содржи следниве податоци:

- идентификациски број на одобрението;

- податоци за идентификација на имателот на одобрението;

- податоци за локацијата на акцизните простори и/или простории за вршење на дејноста и нивната намена;

- обврски на имателот на одобрението;

- надлежен орган за надзор над исполнетоста на условите под кои е издадено одобрението

- датум на издавање на одобрението и

- рок на важност на одобрението.

(3) Месечниот извештај за набавени, испорачани и потрошени количини на електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс содржи податоци за набавени, испорачани и потрошени количини на електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс.

(4) Евиденцијата за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс содржи податоци за:

- превземената количина на електрична енергија;

- превземената количина на електрична енергија внесена од други земји членки за сопствени потреби;

- превземената количина на електрична енергија увезена во Република Северна Македонија за сопствени потреби;

- произведената количина на електрична енергија за сопствени потреби;

- набавени (превземени) количини на електрична енергија ослободени од плаќање на акциза;

- испорачаната количина на електрична енергија на крајниот купувач;

- испорачаната количина на електрична енергија ослободена од плаќање на акциза;

- испорачаната количина на електрична енергија испратена при увоз/извоз и

- потрошената количина на електрична енергија за сопствени потреби.

Член 44

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 20-12345/1

30 декември 2019 година

Скопје

Министер за финансии,

д-р **Нина Ангеловска**, с.р.

ПРИЛОГ

Барање за прифаќање на гаранција

Образец АК-БГ

БАРАЊЕ ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА			
1. Податоци за подносителот на барањето			
Назив			
Адреса			
Даночен број		Матичен број	
Одговорно лице		Лице за контакт	
Телефон/Телефакс		Е-маил	
2. Податоци за гаранцијата			
2.1 Банкарска гаранција			
Денарски износ на гаранцијата			
Гарант кој ја издал гаранцијата			
Важност на гаранцијата	од:	до:	
Рок за наплата на гаранцијата			
Евидентен број на гаранција			
Општа гаранција			☐
Поединечна гаранција			☐
2.2 Готовински депозит			
Денарски износ на готовинскиот депозит			
3. Пресметан акцизен долг (Прилог Пресметка)			
Износ на акциза за просечна месечна количина на складирани акцизни добра			
Износ на акцизата на просечна месечна количина на акцизни добра пуштени во слободен промет			
Износ на акциза за годишна планирана количина на акцизни добра наменети за повластено користење			
Износ за обезбедување на акцизен долг за акцизни марки			
4. Во акцизната постапка учествувам како:	имател на акцизна дозвола		☐
	повластен корисник на акцизни добра		☐
	корисник на акцизни марки		☐
	акцизен обврзник од член 105, 108 и 111 од Законот за акцизи		☐
	мал независен производител на етил алкохол		☐
5. Царинска испостава во која ќе се употребува гаранцијата при увоз/извоз (се запишува шифрата и името на една или повеќе царински испостави)			
Шифра и име			
6. Вид на акцизни добра со детален опис и тарифна ознака			
7. Количина на акцизно добро и единица мерка			
8. Изјави на акцизниот должник			
Изјавувам дека сум регистриран на акцизното подрачје на Република Северна Македонија			☐
Изјавувам дека имам историја на почитување на акцизните и даночните барања			☐
Изјавувам дека сум редовен корисник на следните акцизни постапки	Производство на акцизни добра		☐
	Складирање на акцизни добра		☐
	Повластен корисник на акцизни добра		☐
	Пуштање во слободен промет на акцизни добра		☐
	Увоз на акцизни добра		☐
Изјавувам дека при настанување на акцизен долг, за што ќе бидам известен со известување и пресметка, согласен сум истиот да се наплати од готовинскиот депозит депониран во ЦУ, без дополнителна опомена.			☐
Барам остатокот од средства на депозитот да ми се вратат по службена должност на жиро сметка бр. _____, по престанување на потребата од обезбедување на плаќање на долгот.			☐
9. Подносител на барањето			

	Име и презиме на одговорно лице		
	Потпис на одговорно лице		(м.п.)
10.	Прилози		

ПОПОЛНУВА ЦАРИНСКА УПРАВА			
	Согласно член 30 од Законот за акцизите, а врз основа на податоците наведени во ова барање, Царинската управа ОДОБРУВА поднесување гаранција за обезбедување на акцизен долг за:		
1	– акцизен склад – подигнати акцизни марки – повластено користење на акцизни добра		☐ ☐ ☐
2	Лицето од точка 1 на ова барање: – е регистрирано на акцизното/царинското подрачје на Република Северна Македонија, – има историја на почитување на акцизните и даночните барања, – е редовен корисник на предметните акцизни постапки или е познато на царинскиот орган дека има капацитет да ги исполни неговите обврски во однос на тие постапки.		
3	Број Скопје, Евидентен број на гаранцијата 	(м.п.)	Овластено лице, (потпис)

4522.

Врз основа на член 51 став (5) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19, 124/19 и 275/19), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА
ВРЕДНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност.

Член 2

Пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност се поднесува на образец ДДВ-01 во А-4 формат во бела боја.

Формата и содржината на пријавата од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.76/18).

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19).

Бр. 20-12364/1
30 декември 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Нина Ангеловска**, с.р.



Република Северна Македонија
Правна служба за даночна администрација

ПРИЈАВА за регистрација за данокот на додадена вредност

ПРИЛОГ 1

ДДВ-01

ЕДБ / ЕМБГ	
Назив / Име и презиме	
Седиште / Адреса	
Телефон	
е-пошта	

* Подготвена Удвара за јавни приходи

Датум и
број на
примен

ПРАВЕН ОСНОВ

☐ Доброволна регистрација ☐ Задолжителна регистрација ☐ Промена на податоци

ПОДАТОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ

Претежна дејност	Шифра	Опис
Правна форма		
Вкупен промет	Остварен	Претпоставен
	Износ	

ПОДАТОЦИ ЗА ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Потписник	ЕМБГ		Својство	
	Име и презиме			
	Адреса			
	е-Пошта		Телефон	
Сметководствено биро / Сметководител	ЕДБ / ЕМБГ			
	Назив / Име и презиме			
	Адреса			
	е-Пошта		Телефон	

СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ

☐ Подносителот на пријавата е согласен неговите / нивните лични податоци да бидат предмет на обработка и да се користат во даночна постапка во Управата за јавни приходи.

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ / ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

* Подготвена Удвара за јавни приходи

Податоци за
обработката

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

ДДВ-01

Даночните обврзници на данокот на додадена вредност се сите физички и правни лица кои остваруваат приходи во рамките на самостојна стопанска дејност (како на пр. производители, трговци, занаетчи или вршители на услуги, вклучувајќи го рударството, земјоделството, шумарството, издавањето на материјални и нематеријални добра на користење и др.). Пријавата за регистрација за ДДВ задолжително ја поднесуваат даночните обврзници со фактичко седиште, подружница, постојано живеалиште или престојувалиште во земјата чиј вкупен промет изминатата календарска година го надминал износот од 2.000.000 денари, даночните обврзници кои во текот на календарската година го надминал износот на остварен вкупен промет од 2.000.000 денари, како и обврзниците кои при отпочнување со вршење на стопанска дејност предвидуваат дека вкупниот промет во тековната година ќе го надминат овој износ. Пријавата за регистрација ја поднесуваат и оние даночни обврзници кои доброволно сакаат да се регистрираат за ДДВ, иако нивниот вкупен промет не надминува 2.000.000 денари. Пријавата за регистрација се поднесува најдоцна до 15-ти јануари во тековната година. Ако во текот на годината се надминат износот на остварен вкупен промет од 2.000.000 денари пријавата се поднесува најдоцна до 15-ти во месецот кој следи по месецот кога е остварен прометот. Ако даночниот обврзник започнал со вршењето на дејноста во текот на календарската година, пријавата се поднесува во рок од петнаесет дена од почетокот од вршењето на дејноста. Пријавата за регистрација се доставува по пошта или лично до Регионалната дирекција на Управата за јавни приходи, според седиштето/живеалиштето на даночниот обврзник или по електронски пат преку <http://etax.ujp.gov.mk>.

При пополнување на пријавата, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња. Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи. Износите се изразуваат во денари, без деци.

Во Пријавата ДДВ-01 задолжително се внесуваат податоците за подносителот:

- **Единствен даночен број (ЕДБ) / Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ)** - Даночните обврзници-физички лица кои вршат регистрирана дејност (како занаетчи, трговци поединци и сл.) и правните лица го впишуваат Единствениот даночен број добиен од УП при нивната регистрација. Даночните обврзници - физички лица кои не вршат регистрирана дејност, го впишуваат Единствен матичен број на граѓанинот од личната карта.
- **Назив / Име и презиме** - Даночните обврзници - физички лица кои вршат регистрирана дејност и правните лица го наведуваат називот (фирмата) што вообичаено го користат во секојдневното работење.
- **Даночните обврзници - физички лица** кои не вршат регистрирана дејност, го наведуваат своето име и презиме.
- **Седиште / Адреса** - Се наведува полната адреса (улица, број, населено место, општина) на вистинско седиште (локацијата на која претежно се врши дејноста и која не мора да е иста со адресата на седиштето пријавена во Централниот регистар на РСМ).
- **Даночните обврзници - физички лица** кои не вршат регистрирана дејност, ја наведуваат адресата на живеалиштето.
- **Телефон** - Внесете го телефонскиот број за контакт.
- **е-Пошта** - Внесете ја електронската пошта за контакт.

ПРАВЕН ОСНОВ

Означете го со "X" правниот основ за поднесокот на пријавата.

- **Доброволна регистрација** - Даночните обврзници кои не ги исполнуваат условите за задолжителна регистрација, односно даночни обврзници кои започнуваат со вршење на стопанска дејност, но предвидуваат дека вкупниот промет во тековната година нема да го надминат износот од 2.000.000 денари.
- **Задолжителна регистрација** - Даночните обврзници кои започнуваат да вршат стопанска дејност и кои предвидуваат дека ќе остварат вкупен промет во тековната година над 2.000.000 денари. Даночните обврзници кои во текот на календарската година, ќе остварат вкупен промет над 2.000.000 денари.
- **Промена на податоци** - Даночните обврзници кои имаат промена на претходно наведените податоци во Пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност задолжително треба да пријават промена на податоците.

ПОДАТОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ

- **Претежна дејност (шифра и опис)** - Даночните обврзници - физички лица кои вршат регистрирана дејност и правните лица ги наведуваат шифрата и описот на претежната дејност што ја вршат. Даночните обврзници - физички лица кои не вршат регистрирана дејност, го наведуваат описот на стопанската дејност што ја вршат и заради која се регистрираат за данокот на додадена вредност.
- **Правна форма** - Даночните обврзници - физички лица кои вршат регистрирана дејност и правните лица ја впишуваат организационата форма (овој податок обично се содржи во полниот назив на даночниот обврзник). Даночните обврзници - физички лица кои не вршат регистрирана дејност, впишуваат "физичко лице".
- **Датум на почеток на вршење на дејност** - Даночните обврзници кои започнале да вршат стопанска дејност во текот на годината, како датум на почеток го впишуваат датумот кога започнале да ја вршат дејноста. Под започнување на вршење на дејноста се подразбира првото вршење на дејноста на даночниот обврзник како прво извршена набавка на добра (основни средства, трговска стока и друго) користена услуга (закуп, истражување на пазар и друго) и извршен промет на добра или услуга. Даночните обврзници кои во текот на календарската година го надминале износот на остварен вкупен промет од 2.000.000, како датум на почеток на вршење на дејност го впишуваат првиот ден од месецот кој следи по месецот во кој го оствариле прометот.
- **Вкупен промет** - Означете со "X" за каков вид на промет станува збор и наведете го износот на вкупниот промет. Вкупен промет претставува збир на оданочниот промет, вклучувајќи го и данокот на додадена вредност кој отпаѓа на него, освен прометот ослободен од данок без право на одбивка на претходниот данок, остварен во текот на календарската година. Ако даночниот обврзник се регистрира при отпочнување со вршење на стопанска дејност во текот на календарската година, вкупниот промет се определува врз основа на проценетиот промет до крајот на календарската година. Ако даночниот обврзник ја врши својата дејност само во еден дел од календарската година, фактичкиот вкупен промет се пресметува на ниво на вкупен промет за целата календарска година.

ПОДАТОЦИ ЗА ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

- **Потписник** - внесете го Единствениот матичен број на граѓанинот, Името и презимето, Адресата, е-Пошта и Телефонот на потписникот на даночните пријави на данокот на додадена вредност. Потписник може да биде управителот на фирмата или друго овластено лице за потпишување на даночните пријави од страна на даночниот обврзник. Даночните обврзници - физички лица кои не вршат регистрирана дејност и немаат полномошник, ги наведуваат своите лични податоци.
- **Сметководствено биро/Сметководител** - внесете го Единствениот даночен број / Единствениот матичен број на граѓанинот, Називот / Името и презимето, Адресата, е-Пошта и Телефонот на сметководственото биро односно сметководителот на даночниот обврзник.

СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ

Означете го полето со "X" дека сте согласни Вашите лични податоци да бидат предмет на обработка и да се користат во даночна постапка во УП.

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ И ПОТПИСНИКОТ

Се пополнуваат податоците за составувачот и потписникот на пријавата.

4523.

Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ
НА ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ ПРИ
ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА**

Член 1

Во Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и Кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 105/19 и 158/19) во Прилогот 2 – Кодекс на шифри за пополнување на ЕЦД, Поглавје II – Шифри, во рубриката 37 – ПОСТАПКА, б) шифри за втора подрубрика, Ослободување од плаќање на увозни давачки, на крајот на табелата по зборовите „Опрема наменета за научно – истражувачка и иновацииска дејност 196 став (1) точка 17 C65“ се додаваат зборовите:

„Пратки со мала вредност испорачани од странство за примачи во земјата чија вкупна вредност по пратка не го надминува износот од 22 евра во денарска противвредност	27-б став (1) точка 26-а) од ЗДЦВ	C66
Ослободување од плаќање на царина и ДЦВ при поврат на домашна стока (само ако се враќа на исто лице)	5-а став (2) од ЗТИРЗ	C67
Патници кои доаѓаат од странство за предмети наменети за нивни лични потреби за време на патувањето во странство (личен багаж)	194 точка 1) ЦЗ	C68“.

Во делот Привремен увоз, по зборовите „Привремен увоз со делумно ослободување од увозни давачки 155 D51“ се додаваат зборовите: „Пуштање на стока во слободен промет по постапка на привремен увоз со делумно ослободување од плаќање на увозни давачки (со платен ДЦВ) 157 D52.“

Во делот Друго, табелата се менува и гласи:

Постапка	Шифра
Увоз	
Ослободувањето од плаќање на увозни давачки за вратена стока (Член 201 од Законот)	F01
Ослободувањето од плаќање на увозни давачки за вратена стока (Специјални околности наведени во Член 429 (2) од Уредбата (поправка или враќање во исправна состојба)	F03
Добиени производи кои се враќаат откако биле првобитно извезени или повторно извезени (Член 203 од Законот)	F04

Преработка под царинска контрола кога се смета дека економските услови се исполнети (Член 364 (1) од Уредбата)	F11
Пуштање во слободен промет на стока за настани или за продажба во постапка на привремен увоз, со примена на елементи за утврдување на давачки кои важат во моментот на прифаќање на декларацијата за пуштање на стока во слободен промет	F41
Пуштање во слободен промет на добиеени производи во случај кога се применуваат увозни давачки соодветни за тие добиеени производи (Член 136(a) од Законот)	F42
Пуштање во слободен промет на стока која била ставена во постапка на увоз за облагородување, или пуштање во слободен промет на добиеени производи без компензаторни камати (Член 330 став 4 од Уредбата)	F43
Пуштање во слободен промет на стока ослободена од плаќање на ДДВ согласно член 27 став (1) точка 1 од Законот за ДДВ	F44
Ослободување од плаќање на ДДВ на увоз на добра во технолошките индустриски развојни зони под услов истите да не се пуштени во слободен промет, односно да не се наменети за крајна потрошувачка (Член 5-а став (2) од ЗТИРЗ)	F45
Изземање од потребни дозволи, одобренија, сертификати за стока која ја изнесуваат/извезуваат или внесуваат/увезуваат физички лица	F46
Изземање од потребни дозволи, одобренија, сертификати за стока која ја изнесуваат/извезуваат или внесуваат/увезуваат и ослободување од плаќање на царина и ДДВ за физички лица	F47
Пуштање во слободен промет на акцизни добра за кои акцизата е платена со купувањето на контролните марки (на амбалажата на производите кои се царинат е залепена контролна марка)	F50
Пуштање во слободен промет на акцизни добра за кои акцизата не е платена, а се обележуваат со контролни марки	F55
Пуштање во слободен промет на акцизни добра во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг, до акцизен склад со акцизен документ (акцизата не е платена при увоз)	F60
Пуштање во слободен промет на акцизни добра во постапка непостоење на услови за настанување на акцизен долг до имател на акцизно одобрение со акцизен документ (акцизата не е платена при увозот) “.	F65

Во рубриката 47 – ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ, а) шифри за прва колона: Вид на давачка, табелата се менува и гласи:

Вид на давачка	Шифра
Царински давачки за индустриски производи	A00
Царински давачки по вредност за земјоделски производи	A10
Царински давачки по единечна мерка за земјоделски производи	A11
Дефинитивни антидампинг давачки	A30
Царински евиденција	A31
Привремени антидампинг давачки	A35
ДДВ	B00

Компензаторна камата (ДДВ)	B10
Камата за долг (ДДВ)	B20
Камата за долг (царина)	D00
Компензаторна камата (царина)	D10
Акциза за минерални масла	E21
Акциза за алкохол и алкохолни пијалаци	E22
Акциза по единечна мерка за тутунски производи	E23
Акциза по вредност за тутунски производи	E24
Акциза за патнички автомобили	E25
Акциза за нафтен коке	E26
Акциза при увоз на пиво	E27
Данок на моторни возила	E28
Дел од акциза за алкохол и алкохолни пијалаци согласно Законот за здравствената заштита	E32
Дел од акциза по единечна мерка за тутунски производи согласно Законот за здравствената заштита	E33
Дел од акцизата на пиво во износ од 1 денар/степен алкохол по литар согласно Законот за здравствената заштита	E37
Надоместок за царинска услуга	F10
Надоместок за екологија	F30
Надоместок за пластични производи и пакувања од пластични маси согласно Законот за животната средина	F33
Надоместок за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати	F95

Во рубриката 52 – ГАРАНЦИЈА, табелата се менува и гласи:

Ситуација	Шифра	Други записи
За изземање од гаранција (член 107 став (4) од Законот и член 257 став (3) од Уредбата)	0	- бројот на потврдата за изземање од гаранција
За општа гаранција	1	- бројот на потврдата за општа гаранција - гарантна испостава
За поединечна гаранција од гарант	2	- бројот на потврдата за прифаќање на гаранцијата - гарантна испостава
За поединечна гаранција со готовински депозит	3	
За поединечна гаранција во форма на ваучери	4	- бројот на ваучерот за поединечна гаранција
За изземање од гаранција кога износот кој се обезбедува не надминува 150 евра (Член 204 став (5) од Законот)	5	
За изземање од гаранција (член 108 од Законот)	6	

За изземање од гаранција согласно договор (Член 10 став (2) точка (а) од Конвенцијата за заедничка транзитна постапка)	A	
За изземање од гаранција за транзитни операции помеѓу појдовната и транзитната испостава (Член 10 став (2) точка (б) од Конвенцијата за заедничка транзитна постапка)	7	
За изземање од гаранција на државни органи	8	
Поединечна гаранција од типот наведен во точка 3 од Прилог IV кон Додаток I од Конвенцијата за заедничка транзитна постапка	9	- бројот на потврдата за прифаќање на гаранцијата - гарантна испостава
За гаранции обезбедени во форма на ТИР Карнет	B	- Референтен број на ТИР Карнетот
Изземање од обврска за поднесување на гаранција согласно член 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони	Z	

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-7931/4
27 декември 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Нина Ангеловска**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

4524.

Врз основа на член 16 став (3) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 132/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16), министерот за труд и социјална политика, донесе

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НИВНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И НИВНАТА АСОЦИЈАЦИЈА, НА ЗДРУЖЕНИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО И НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОД ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИ ИГРИ ВО 2020 ГОДИНА

I. Појдовна основа

Приходите остварени од приредувањето на игри на среќа и забавни игри се приход на Буџетот на Република Северна Македонија кој се користи за финансирање на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и за Црвениот крст на Република Северна Македонија, износот на средствата за овие намени е определен во висина од 50% од остварениот приход од игри на среќа и забавни игри од претходната календарска година, но не помалку од 60 милиони денари и не повеќе од 120 милиони денари.

Распределбата на средствата ја врши Владата на Република Северна Македонија врз основа на доставената Програма од страна на Министерството за труд и социјална политика, која што е изготвена врз основа на поднесени програми/проекти од страна на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република Северна Македонија.

Согласно направен избор на програмски активности/проекти врз основа на претходно објавен Јавен повик за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и за Црвениот крст на Република Северна Македонија, од доставените Предлог Програми/проекти од страна на Националниот Совет на инвалидски организации на Македонија (НСИОМ) кој што претставува асоцијација на седум Национални инвалидски организации (Национален сојуз на слепите на Република Северна Македонија, Национален сојуз на глуви и наглуви на Република Северна Македонија, Национален сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија, Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост - Порака, Национален сојуз на цивилни инвалиди од војната на Македонија, Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Македонија – Македонски параолимписки комитет и Национален сојуз на инвалиди на трудот на Република Северна Македонија), на здруженијата за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република Северна Македонија, Министерството за труд и социјална политика ја изработи оваа програма за нивно финансирање преку распоредување на приходите од игри на среќа и забавни игри за 2020 година.

II. Програмски активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација кои што ќе се финансираат

Националниот Совет на инвалидски организации на Македонија (НСИОМ)

како асоцијација на седум национални инвалидски организации ќе се финансира со вкупен годишен приход од 5.400.000,00 денари за реализација на активности кои предвидуваат:

- Доследна примена на Конвенцијата на ООН за правата на лицата со инвалидност во сите области содржани во Конвенцијата и предлагање на измени на постојните законски решенија кои се однесуваат на лицата со инвалидност со цел нивно усогласување со европското законодавство;

- Унапредување и изедначување на основните човекови права на лицата со инвалидност со правата на другите граѓани особено во однос на вработувањето, социјалната заштита, образованието, здравството, материјалното обезбедување, набавка на помагала, достапност, спорт и рекреација на инвалидите;

- Покренување иницијативи до надлежните институции за подобрување на правата на лицата со инвалидност преку организирање и учество во јавните дискусии;

- Активности за вклучување на националните инвалидски организации во изготвување на прописите кои се однесуваат на лицата со инвалидност;

- Обезбедување на одржливо, стабилно и независно финансирање на инвалидските организации со јавни наменски и други финансиски средства

- Соработка со организациите кои што работат на заштитата и унапредувањето на правата на лицата со инвалидност;

- Меѓународна соработка (учество во Европскиот форум за инвалиди и други меѓународни организации, како и соработка со слични асоцијации во соседните земји).

1. Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност како асоцијација на 17 општински и меѓуопштински здруженија ќе се финансира со вкупен годишен приход од 10.680.000,00 денари за реализација на активности кои предвидуваат:

- Активно вклучување во активностите: „Македонија без бариери“ во рамките на Европската стратегија за инвалидност 2010-2020.

- Спортско – рекреативни активности, и тоа:

- Организација на 32-ти Републички спортски игри на лицата со телесен инвалидитет на Македонија на кои ќе учествуваат 120 натпреварувачи во атлетика, пинг-понг и стрелаштво.

- Организирање на 32-то Државно шаховско првенство на лицата со телесен инвалидитет на Македонија со учество на 28 домашни натпреварувачи и 24 шахисти од државите од регионот.

- Организирање на еднодневен турнир во табла со учество на натпреварувачи од сите здруженија. Организатор ќе биде едно од здруженијата на Мобилност Македонија.

- Организирање на лига натпревари по одделни спортови, тренинг кампови и натпревари во фудбал

- Поддршка на тренажниот процес на репрезентативците

- Учество на спортисти од Мобилност Македонија на спортски игри на сродните сојузи од земјите од регионот.

- Културни активности (квиз, музичко – литературни средби), и тоа:

- Организирање на 26-ти Музички фестивал на лица со телесен инвалидитет со учество на членови на Мобилност Македонија и претставници на организации на лицата со телесен инвалидитет од други држави.

- Организирање на 26-ти Републички квиз натпревар во општо знаење на лицата со телесен инвалидитет со учество на 18 екипи со по три члена.

- Организирање на 11-та јубилејна меѓународна ликовна колонија со учество на ликовни уметници од Република Северна Македонија и странство, вклучително и членови на Мобилност Македонија.

- Организирање на јубилејна изложба на уметнички творби.

- Литературни читања за лицата со телесен инвалидитет за време на одбележување на денот на лицата со телесен инвалидитет „4-ти Декември“.

- Печатење на збирка на дела од поезијата од литературните читања од последните 10 години.

- Учество со свои претставници на меѓународни манифестации.

- Вршење на издавачка и информативна дејност – издавање на сопствено гласило „МОБИЛНОСТ“ тираж од 1200 примероци кои бесплатно им се доставуваат на членовите,

- Меѓународна соработка.

- Средства наменети за ортопедски помагала и лекарства (набавка на моторни инвалидски колички и лекови),

- Проект: “Изградба на инклузивно детско игралиште за лица со попреченост и набавка на опрема за потребите на членовите на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија”,

- Одмор и рехабилитација на членовите.

- Меѓуопштински средби, и тоа:

- три тематски работилници на лицата со телесен инвалидитет;

- одбележување на денот на телесните инвалиди;

- масовна средба во природа со учество на околу 400 лица;

- тортита во организација на Мобилност Струмица;

- регионални средби во организација на одделни здруженија.

2. Националниот сојуз на глуви и наглуви на Република Северна Македонија, како асоцијација на 18 општински и меѓуопштински здруженија, кој ги застапува правата на оваа категорија лица, своите програмски активности планирани за 2020 година со вкупен годишен приход од 10.650.000,00 денари ќе ги насочи кон реализација на следните проекти/активности:

- Проект: Формирање на “Фолклорно здружение на глуви и наглуви лица” во соработка со Националниот ансамбл Танец и културно уметничко друштво „Владо Тасевски” – обуки каде што глумите и наглуви лица ќе имаат можност за изучување на традиционални ора

- Проект “Толкувачи на знаковен јазик достапни за глумите лица преку мобилни апликации” со цел полесна комуникација и размена на информации со слушните лица.

Во делот на културно- традиционални активности ќе се организираат:

- Одбележување на Денот на глумите лица и денот на знаковниот јазик,

- Избор на вешта жена,

- Избор на „најдобар готвач”,

- Одржување на игри без граници,

- Турнир во фудбал,

- Првенства во шах и риболов,

- Уметничко ликовна изложба,

- Избор на МИС и Мистер на глуви и наглуви лица,

- Проект: Едукативни интернет програми- серијали на Македонски знаковен јазик за глумите лица каде што глумите лица ќе имаат можност преку видео серијали да се информираат и да научат најразлични работи од најразлични теми и области.

- Одмор и рекреација на социјално загрозеи глуми лица и други глуми лица членови на сојузот,

- Организирање на настава во природа и други активности за глумите ученици во СОУ „Кочо Рацин“ и средното училиште „Партенија Зографски”,

- Набавка на помагала за глумите лица (слушни апарати, беби аларми, часовници за глуви и сл),

- Одржување на семинари и обуки за знаковен јазик, трошоци за толкувачи на знаковен јазик,

- Меѓународна соработка- Учество на младински организации на меѓународни активности.

3. Национален сојуз на слепите на Република Северна Македонија (НССРСМ), како асоцијација на 17 општински и меѓуопштински здруженија, своите програмски активности планирани за 2020 година со вкупен годишен приход од 12.180.000,00 денари ќе ги насочи кон реализација на следните активности:

- Обезбедување и набавка на тифло-технички помагала за самостоен живот на слепите лица;

- Развој на духовна и телесна култура- Издавање на материјали на Брајово (Релјефно) писмо, како и во електронски формат и аудио формат;

- Одржување на стручни семинари, курсеви, обуки, научно- рекреативни и едукативни екскурзии, локални активности, културни активности и меѓународни активности;

- Во Ресурсниот рехабилитациски центар во текот на 2020 година ќе се воведат обуки и различни тематски работилници за слепи и слабовидни лица од најразлични области и занимања;

- Организација и одбележување на Меѓународниот ден на Белиот стап 15 Октомври;

- Организирање на фестивал (музички смотри).

- Спортско – рекреативни активности, и тоа:

- Државно првенство во глобал и атлетика за слепи и слабовидни лица.

- Полуфинале и финале во шах како и учество на Светско првенство во шах и Регионален гол- бал во Европа за 2020 година.

4. Национален Сојуз на цивилни инвалиди од војната на Македонија, како асоцијација на 15 општински и меѓуопштински здруженија, своите програмски активности планирани за 2020 година со вкупен годишен приход од 3.730.000,00 денари ќе ги насочи кон реализација на следните активности:

- Спортско – рекреативни активности:

- Државно првенство во атлетика;

- Државно првенство во шах;

- Државно екипно првенство во шах;

- Рекреативни натпревари во бочање.

- Планинарење на Пелистер;

- Воведување на промотивни спортови и тоа: “висечка куглана” и бочање

- Традиционални средби на сојузот- Денот на цивилните инвалиди од војната – 6-ти Април во Каварци, Одбележување на 3-ти Декември – меѓународниот ден на лицата со инвалидност;

- Тематски средби во областа на превенција;

- Организација на ЈУБИЛЕЈ 50 години;

- Котизација во Европскиот Сојуз на цивилни инвалиди од војната;

- Банско климатско лекување на членовите;

- Меѓународна соработка.

5. Националната федерација за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија

– Македонски параолимписки комитет, како асоцијација на 17 меѓуопштински и општински здруженија, своите програмски активности планирани за 2019 година со вкупен годишен приход од 3.450.000,00 денари ќе ги насочи кон реализација на следните активности:

- Одржување на традиционалните спортски активности на лицата со инвалидност, збогатување на истите со нови содржини и евидентирање на спортистите на општинско ниво за своите категоризирани спортисти и тоа:

- Општинско првенство во атлетика;
- Општинско првенство во пинг - понг;
- Општинско првенство стрелаштво.
- Регионални првенства, и тоа:
- Регионални првенства атлетика;
- Регионални првенства во пинг - понг;
- Регионални првенства стрелаштво.
- Државни првенства, и тоа:
- Државно првенство атлетика;
- Државно првенство пинг-понг;
- Државно првенство стрелаштво;
- Државно екипно првенство во шах;
- Државно првенство во голбал;
- Државно првенство за млади надежи.
- Набавка на спортски реквизити,
- Меѓународна соработка во регионот како и годишна членарина во меѓународни организации.

6. Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – Порака, како асоцијација на 19 меѓуопштински и општински центри, своите програмски активности планирани за 2020 година со вкупен годишен приход од 9.710.000,00 денари ќе ги насочи кон реализација на следните активности:

- Одржување и развивање на мрежата на социјални сервисни служби – активности насочени кон одржување на континуитет во работата на оформените социјалните сервисни служби (дневни центри и социјални клубови) за лица со интелектуална попреченост и кон создавање на услови за промовирање на други видови сервисни служби особено мали групни димови и служби за организирано живеење со поддршка на лица со интелектуална попреченост кои ќе ги напуштаат резиденцијалните институции како резултат на процесот на деинституционализација.

- Унапредување на законските можности за остварување на човековите права на лицата со интелектуална попреченост во областа на социјалната заштита, здравствената заштита, образование, вработување и сл.

- Кампањи за подигнување на јавната свест во однос на правата и потребите на лицата со интелектуална попреченост

- Координација и стручно-методолошка поддршка на локалните организации за реализација на значајни активности на локално ниво како и обележување на 3-ти Декември, Меѓународен ден на лицата со попреченост.

- Партнерство и учество во програми на други организации на локално и европско ниво

- Организирање на спортски и рекреативни активности кои ќе се спроведуваат на локално ниво од страна на локално и национално ниво, во соработка со локалните организации и сервисните служби.

- Меѓународна соработка – акции кои произлегуваат од членството во европските асоцијации преку учество на меѓународни конференции со цел презентација на постигнати резултати, размена на искуства, имплементација на заеднички проекти и сл.

- Издавачка и информативна дејност – Печатење и дистрибуција на гласилото ПОРАКА во 1000 примепци

- Средства наменети за финансирање на годишната програма на РЦПЛИП за набавка на опрема за Дневни центри и за потребите на членовите на сојузот.

7. Националниот Сојуз на инвалиди на трудот на Република Северна Македонија, како асоцијација на 25 општински и меѓуопштински здруженија, средствата во вкупен износ од 1.200.000,00 денари од кои 899.000,00 денари се наменети за финансирање на Програмски активности за унапредување на положбата на инвалидите на трудот во Република Северна Македонија во 2020 година. Исто така Националниот Сојуз на инвалиди на трудот на Република Северна Македонија во 2020 година ќе ги реализира следните проекти:

- Проект Изработка на ситуациона анализа за положбата на инвалидите на трудот на Република Северна Македонија со информации против исклученоста со вкупен годишен износ од 72.000,00 денари. Целта на проектот е утврдување на моменталните потреби на инвалидите на трудот, подобро разбирање на потребите и ризиците со кои се соочуваат, подигнување на јавната свест и зголемена информираност на општата популација за истите, и подобрување на политиката и праксата во однос на поддршка на оваа категорија на граѓани. Активности кои предвидуваат: спроведување на јавна анкета на инвалиди на трудот од територија на Република Северна Македонија, во која ќе се анкетираат инвалиди на трудот од членовите на Здруженијата на инвалиди на трудот; спроведување на ситуациона анализа и анализирање релевантни податоци за инвалидите на трудот кои ќе бидат корисни при застапување и изработка на нови стратешки и законски документи од областа,

- Отворање на Клуб на инвалидите за инвалидите на трудот со вкупен годишен износ од 182.000,00 денари. Отворање на клуб за инвалиди на трудот кој нуди услуги за лицата кои се инвалиди на трудот преку поттикнување на меѓусебна комуникација и друштвени игри (шах, домино, карти и сл.) и

- Проект Реализирање на спортски рекреативни активности на ниво на подрачни единици и Национално ниво преку проект „Одржување на републички спорски игри за инвалидите на трудот во Република Северна Македонија со вкупен годишен износ од 47.000,00 денари.

Одржување на спортски рекреативни активности, спортски игри на локално, регионално и републичко ниво и тоа: трчање за мажи на 100 метри, трчање за жени на 60 метри, фрлање на гуле од 5 кг за мажи, фрлање на гуле од 3кг за жени, шах, домино, пикадо за жени, пикадо за мажи, карти, скок од место за мажи, скок од место за жени.

Вкупниот износ за финансирање на годишните програми на Националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, изнесува 57.000.000,00 денари.

III. Специјализирани услуги за семејно насилство, обезбедени од страна на здруженија за борба против семејно насилство кои што ќе се финансираат во 2020 година:

1. Обезбедување пристап до безбедно сместување и привремен престој од 24 до 48 часа за жени жртви на насилство и нивните деца, согласно минимум утврдените стандарди за специјализирани услуги за жртви на семејно насилство.

- Проект на Здружение Кризен центар Надеж со вкупен годишен износ од **1.092.000,00 денари** кој опфаќа стручна помош при обезбедени директни контакти со жртвите, информации и обезбедување на привремено сместување 24/48 часа, психо-социјална поддршка и јакнење на жртвите, придружување на жртвите до останатите институции, кои работат на проблемот со семејно насилство и комуникација и постојана соработка со релевантни институции и организации.

2. Обезбедување пристап до безбедно сместување до 1 година во специјализирани женски засолништа за жени жртви на насилство и нивните деца, согласно минимум утврдените стандарди за специјализирани услуги за жртви на семејно насилство.

- Проект на Организација на жени на Град Скопје со вкупен годишен износ од **1.300.000,00 денари** кој опфаќа стручна помош при обезбедени директни контакти со жртвите, обезбедување на привремено сместување до 1 година, психо-социјална поддршка и јакнење на жртвите, придружување на жртвите до останатите институции, кои работат на проблемот со семејно насилство и комуникација и постојана соработка со релевантни институции и организации;

3. Обезбедување пристап до национална бесплатна СОС линија што овозможува поддршка и т.н. кризно советување, како и упатување до други директни услуги – советувањата, полициска интервенција согласно минимум утврдените стандарди за специјализирани услуги за жртви на семејно насилство.

- Проект на Сојуз - Национален совет за родова рамноправност со вкупен годишен износ од **805.000,00 денари** кој опфаќа менаџирање на бесплатна СОС линија за поддршка и кризно советување за жртви на семејно насилство и комуникација и постојана соработка со релевантни институции и организации.

4. Обезбедување на психо-социјална поддршка и советување на жртви на семејно насилство во рамки на воспоставено советувањето за жртви на семејно насилство.

- Проект на Здружение за семејна психотерапија и системска пракса на Македонија со вкупен годишен износ од **803.000,00 денари** кој опфаќа психосоцијална поддршка и третман на жртвите, семејствата, децата жртви и сведоци на семејно насилство во психолошкото советувањето кое ќе работи осум часа секој работен ден.

Вкупниот износ за финансирање на специјализирани услуги за семејно насилство на здруженија за борба против семејно насилство е **4.000.000 денари**.

IV. Програмски активности на Црвениот крст на Република Северна Македонија од областа на социјалната заштита кои што ќе се финансираат во 2020 година:

Грижа и поддршка на старите лица- грижа на стари лица во домашни услови, спроведување на обуки за негователи на стари/немоќни лица, функционирање на дневни центри и клубови за стари лица, воспоставување на 24/7 мониторинг систем кај 60 стари лица кои живеат сами на територија на Град Скопје.

- Одбележување на Меѓународниот ден на старите лица и недела на грижа за старите лица - организирање на едукативни активности на теми од интерес на старите лица, рекреативни и креативни активности, како и активности за поддршка на постарите граѓани во заедницата.

- Лична асистенција на лица со попреченост- развој на програмата за лична асистенција за лица со попреченост во повеќе општини согласно потребите на корисниците

- Подобрување на социјализација на деца и млади со попреченост - психо – социјална поддршка на децата во згрижувачки семејства во Скопје, Велес и Прилеп, како и едукативни работилници за јакнење на капацитетите на волонтерите на Црвениот крст во насока на обезбедување на соодветни вештини и знаење за поддршка на целната група.

- Политика за заштита и обезбедување на хуманитарна помош на бегалци, мигранти, внатрешно раселени лица, повратници и баратели на азил- активности за навремен и ефикасен одговор во случај на несреќи и катастрофи на локално ниво, како и мигранти и бегалци.

- Воспоставување и развој на социјалното претприемништво во Националното друштво-спроведување на економски активности наменети за социјални цели како што е Центарот „Солферино“ во Струга, проектот „Копче“.

- Предизвик за иновативно решение за обезбедување – „Оброк за сите“-создавање на одржливо решение кое на национално ниво ќе обезбеди систем кој преку искористување на пазарните вишоци со цел да обезбеди оброци за поголеми и различни категории на социјално загрозувани граѓани.

- Борба против трговија со луѓе– имплементирање на превентивни активности за врсничка едукација на волонтери од општинските организации на Црвениот крст кои во своите средини ќе ги пренесат знаењата на нивни врсници преку организирани едукативни превентивни лекции во основни и средни училишта.

- Пункт за бездомници - давање помош и поддршка на 180 бездомни лица. Тие ќе ги користат услугите за одржување на хигиената и берберските услуги, перење на извалкани алишта, добивање на медикаменти, топол оброк, напитоци, третман против вошливост.

- Помош на мигранти- продолжување со имплементација на проектот за хуманитарна асистенција на ирегуларната миграција по должина на зелениот појас на северната граница на Република Северна Македонија

- Хуманитарни акции, кампањи за поддршка на семејствата во социјален ризик- задоволување на одредени потреби на ранливи целни групи во заедниците, во текот на 2020 година ќе бидат организирани 2 големи хуманитарни акции и кампањи во рамки на одбележувањето на Неделата на солидарност и Неделата на борба на гладот.

- Поддршка на Проектот бесплатна услуга за летен одмор и рекреација на деца од семејства со социјален ризик и деца корисници на посебен додаток.

За финансирање на Годишната програма на Црвениот Крст на Република Северна Македонија обезбедени се средства, во износ од 9.000.000,00 денари.

V. Средства за финансирање на програмата

Во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, во рамките на разделот 150.01-Министерство за труд и социјална политика, Програма 1, Пот-

програма 10 Администрација, на расходна ставка 463-Трансфери до невладини организации, планирани се средства во износ од 70.000.000 денари, наменети за финансирање на активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот Крст на Република Северна Македонија.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 10-10080/1
30 декември 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 4525.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на РСМ“ бр. 103/2019 и 212/2019), а имајќи ги во предвид Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001...120/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.108/2019, 143/2019 и 225/2019), Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.98/2019 и 124/2019), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтни деривати („Службен весник на РМ“ бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30.12.2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин -	-	68,50 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95		
- Моторен бензин -	-	70,50 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98		
- Дизел гориво -	-	63,00 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)		
- Масло за горење -	-	52,00 (денари/литар)
Екстра лесно I (ЕЛ-1)		
- Мазут М-1 НС	-	38,243 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни цени, кои изнесуваат:

- Моторен бензин -	-	28,807 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95		
- Моторен бензин -	-	30,565 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98		
- Дизел гориво -	-	31,565 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)		
- Масло за горење -	-	31,184 (денари/литар)
Екстра лесно I (ЕЛ-1)		
- Мазут М-1 НС	-	30,519 (денари/килограм)

Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, кој за Еуросупер БС-95, за Еуросупер БС-98, за Еуродизел БС (Д-Е V) и за Екстра лесно I (ЕЛ-1) е во износ од 5,600 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 1,00 денар/килограм.

Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, со исклучок за мазутот М-1 НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.

Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

- Моторен бензин -	-	0,080 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95		
- Моторен бензин -	-	0,080 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98		
- Дизел гориво -	-	0,030 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)		
- Масло за горење -	-	0,040 (денари/литар)
Екстра лесно I (ЕЛ-1)		
- Мазут М-1 НС	-	0,050 (денари/килограм)

Член 6

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

- Моторен бензин -	-	0,890 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	0,890 (денари/литар)
- Моторен бензин -	-	0,890 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	-	0,300 (денари/литар)
- Дизел гориво -	-	0,300 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	0,300 (денари/литар)
- Масло за горење -	-	0,300 (денари/литар)
Екстра лесно I (ЕЛ-1)	-	0,740 (денари/килограм)
- Мазут М-1 НС	-	0,740 (денари/килограм)

Член 7

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:

- Моторен бензин -	-	21,924 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	21,861 (денари/литар)
- Моторен бензин -	-	21,861 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	-	15,145 (денари/литар)
- Дизел гориво -	-	15,145 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	6,194 (денари/литар)
- Масло за горење -	-	6,194 (денари/литар)
Екстра лесно I (ЕЛ-1)	-	0,100 (денари/килограм)
- Мазут М-1 НС	-	0,100 (денари/килограм)

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 31.12.2019 година и истата ќе се објави во "Службен весник на Република Северна Македонија" и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-3985/1

30 декември 2019 година
СкопјеПретседател,
Марко Бислимоски, с.р.

4526.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 16, член 236 став (11) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 23 став (1) и (2) и член 25 став (5) од Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 201/16, 87/17 и 142/18) и Тарифниот систем за пренос на природен гас и организирање и управување со пазарот на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. xx/19), а во врска со Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход и тарифа за вршење на дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен гас за 2017 година и годишен приход по составни елементи за вршење на дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен гас за регулиран период од 2017-2021 година на АД ГА-МА Скопје, УП1 бр.08-75/16 од 28 декември 2016 година и постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран приход и тарифи за дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен гас за регулиран период од 1 јануари 2020 година до 31 декември 2020 година, бр. 0302-1484/1 од 25 ноември 2019 година, доставено од Акционерското друштво ГА-МА Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ТАРИФИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА 2020 ГОДИНА ОД РЕГУЛИРАНИОТ ПЕРИОД 2017 - 2021 ГОДИНА НА АД ГА-МА СКОПЈЕ

1. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за вршење на дејноста пренос на природен гас во 2020 година се одобрува регулиран максимален приход во износ од 245.531.257 денари, за пренесени 180.000.000 nm3 природен гас и просечна тарифа во износ од 1,3641 ден/nm3.

2. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје, се одобрува годишен приход по составни елементи (ABB) за дејноста пренос на природен гас за 2020 година од регулираниот период 2017-2021 година во износ од 258.571.367 денари,

3. Тарифата за категоријата на потрошувачи производители на топлинска и електрична енергија од комбинирани постројки во кои едновременно и во еден процес се произведува електрична и топлинска енергија и/или механичка енергија изнесува 1,3059 ден/nm3 природен гас.

4. Тарифата за категоријата на потрошувачи производители на топлинска енергија и индустриски потрошувачи изнесува 1,4365 ден/nm3 природен гас.

5. Тарифата за категоријата на потрошувачи останати потрошувачи со потрошувачка на природен гас во претходната година помала од 150.000 nm3 изнесува 1,5018 ден/nm3 природен гас.

6. Оваа одлука е конечна во управна постапка.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 2020 година.

УП1 бр. 08-139/19

30 декември 2019 година
СкопјеПретседател,
Марко Бислимоски, с.р.

4527.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1 алинеја 16, член 236 став (11) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 23 став (1) и (2) од Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 201/16, 87/17 и 142/18) и Тарифниот систем за дистрибуција на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 245/18), а во врска со Одлуката за одобрување на регулиран приход и тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ) Скопје, за регулираниот период 2017-2021 година, УП1 бр. 08-81/16 од 28 декември 2016 година, постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран приход и тарифи за 2020 година, бр.03-1584/1 од 28 ноември 2019 година, доставено од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН ПРИХОД И ТАРИФА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА 2020 ГОДИНА ОД РЕГУЛИРАНИОТ ПЕРИОД 2017-2021 ГОДИНА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ (ДТИРЗ) СКОПЈЕ

1. На Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ) Скопје, се одобрува регулиран приход од 11.971.350 денари и тарифа од 2,6603 ден/nm³ за услугата дистрибуција на природен гас за 2020 година, за пренесени 4.500.000 nm³ природен гас.

2. Релативните коефициенти со кои се пресметуваат тарифите на одделните категории на потрошувачи се утврдува да изнесуваат 1.

3. Оваа одлука е конечна во управна постапка.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2020 година.

УП1 бр. 08-142/19

30 декември 2019 година
Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

4528.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1 алинеја 16, член 236 став (11) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 23 став (1) и (2) од Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 201/16, 87/17 и 142/18) и Тарифниот систем за дистрибуција на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 245/18) а во врска со Одлуката за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „КУМАНОВО-ГАС“ Куманово УП1 бр. 08-86/16 од 28 декември 2016 година, постапувајќи по Барањето за определување на регулиран приход и тарифа за дистрибуција на природен гас за 2020 година од регулираниот период, бр.03-437/1 од 29 ноември 2019 година, доставено од Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „КУМАНОВО-ГАС“ Куманово, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ТАРИФА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА 2020 ГОДИНА ОД РЕГУЛИРАНИОТ ПЕРИОД 2017-2021 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ „КУМАНОВО-ГАС“ - КУМАНОВО

1. На Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „КУМАНОВО ГАС“ - Куманово, за 2020 година од регулираниот период 2017-2021 година, се одобрува регулираната тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас да изнесува 3,00 ден/nm³.

2. Релативните коефициенти со кои се пресметуваат тарифите на одделните категории на потрошувачи се утврдуваат да изнесуваат 1.

3. Оваа одлука е конечна во управна постапка.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2020 година.

УП1 бр. 08-143/19

30 декември 2019 година
Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

4529.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1 алинеја 16, член 236 став (11) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 23 став (1) и (2) од Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 201/16, 87/17 и 142/18) и Тарифниот систем за дистрибуција на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 245/18), а во врска со Одлуката за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на Јавното претпријатие за енергетски дејности „СТРУМИЦА ГАС“ - Струмица УП1 бр.08-85/16 од 28 декември 2016 година, постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и тарифи за дејноста дистрибуција на природен гас за 2020 година од регулиран период од 2017-2021, бр.03-577/1 од 29 ноември 2019 година, доставено од Јавното претпријатие за енергетски дејности СТРУМИЦА-ГАС Струмица, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ТАРИФА
ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ДЕЈНОСТ
ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ
ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА 2020
ГОДИНА ОД РЕГУЛИРАНИОТ ПЕРИОД 2017-
2021 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ „СТРУМИЦА ГАС“ –
СТРУМИЦА**

1. На Јавното претпријатие за енергетски дејности „СТРУМИЦА ГАС“ - Струмица, за 2020 година од регулираниот период 2017-2021 година, се одобрува регулираната тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас да изнесува 2,87 ден/nm³.

2. Релативните коефициенти со кои се пресметуваат тарифите на одделните категории на потрошувачи се утврдува да изнесуваат 1.

3. Оваа одлука е конечна во управна постапка.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2020 година.

УП1 бр. 08-144/19

30 декември 2019 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

4530.

Врз основа на член 92 став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 декември 2019 година донесе

ПРАВИЛА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Член 1

Во Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија бр. 173/18) во член 41 ставот (1) се менува и гласи:

„Со денот на отпочнување на примената на овие Правила престануваат да важат Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/14, 42/14, 57/14, 194/14, 190/16, 80/17, 172/17, 197/17, 115/18, 241/18, 65/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр. 137/19).

Член 3

Овие Правила влегуваат во сила со денот на донесувањето, се објавуваат во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а почнуваат да се применуваат од 1 јануари 2020 година.

Бр. 01-4002/1

30 декември 2019 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

4531.

Врз основа на член 203 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.110/19) и согласно член 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/08 и 85/09), Министерството за внатрешни работи и Македонскиот полициски синдикат, склучија

**КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

Член 1

Во Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/15, 227/15, 177/16 и 197/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.269/19), во член 169 по ставот (4) се додаваа два нови става (5) и (6), кои гласат:

„(5) Заради задржување на квалитетни стручни кадри во областа на информатиката и телекомуникациите, а кои се дефицитарни во Република Северна Македонија, се утврдува додаток на плата за сите нивоа на следните видови на работни места во Одделот за информатика и телекомуникации согласно закон:

- помошник на министер	30%;
- началник на организациска единица	30%;
- систем специјалист	30%;
- системски специјалист	30%;
- системски аналитичар	30%;
- програмер	30%;
- системски администратор	30%;
- координатор на група	25%;
- техничар	20%;
- оператор	20%;

- системски оператор 20%;
- контролор на квалитет 20%;
- обработувач-контролор на податоци 20%.

(6) Додатокот на плата за техничар од ставот (5) алинеја 9 на овој член, не се однесува на работниците од ставот (1) точка 11 на овој член.“

Член 2

Овој Колективен договор се регистрира во министерството надлежно за работите во областа на трудот, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Член 3

Овој Колективен договор влегува во сила со денот на склучувањето, а ќе се применува од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Македонски Полициски синдикат Претседател, д-р Марјан Кицев, с.р	Министерство за внатрешни работи Министер, Оливер Спасовски, с.р
--	--

Бр. 03-1907/1 27 декември 2019 година Скопје	Бр. 13.1.1-108618/1 27 декември 2019 година Скопје
--	--

АД МЕПСО

4532.

Во согласност со член 383, став (1) точка 4 од Закон за трговски друштва („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18) Министерство за транспорт и врски во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО Скопје во државна сопственост) на продолжението на седницата на Годишното собрание на акционери одржано на ден 30.12.2019 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АД МЕПСО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува работењето на Управниот одбор на АД МЕПСО во државна сопственост Скопје во врска со Одлуката УО бр.02-7520/10 од

13.12.2019 година, со која Управниот одбор на АД МЕПСО во државна сопственост Скопје го одобри барањето на ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД Скопје бр.02-7334 од 12.12.2019 година, за склучување на Анекс бр.2 кон Договорот за заем ОДУ бр.5091/17 од 25.12.2017 година, продолжен со Анекс бр.1 ОДУ бр.2126/18 од 27.12.2018 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Бр. 02-11082/1
30 декември 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

4533.

Во согласност со член 383, став (1) точка 4 од Закон за трговски друштва („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18) Министерство за транспорт и врски во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО Скопје во државна сопственост) на продолжението на седницата на Годишното собрание на акционери одржано на ден 30.12.2019 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АД МЕПСО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува работењето на Надзорниот одбор на АД МЕПСО во државна сопственост Скопје во врска со Одлуката НО бр. 02-7607/10 од 16.12.2019 година, со која Надзорниот одбор на АД МЕПСО во државна сопственост Скопје ја одобри Одлуката на Управниот одбор УО бр.02-7520/10 од 13.12.2019 година за склучување на Анекс бр.2 кон Договорот за заем ОДУ бр.5091/17 од 25.12.2017 година, продолжен со Анекс бр.1 ОДУ бр.2126/18 од 27.12.2018 година, со ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД Скопје.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Бр. 02-11083/1
30 декември 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019279